

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 66 Год. LXII

Понеделник, 29 мај 2006

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
899. Закон за еднакви можности на жените и мажите.....	2	909. Одлука за давање во закуп недвижна ствар.....	18
900. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на нотарските работи.....	13	910. Одлука за престанок на користење на дел од градежно неизградено земјиште.....	19
901. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Цепеничко Поле, ГК-8, ГК-9, ГК-10, ГК-11 и ГК-12"-с.Спанчево, општина Чешиново-Облешево.....	14	911. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	19
902. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Росоманско Поле 2004" - с. Росоман, општина Росоман.....	15	912. Одлука за пренесување на недвижни ствари.....	20
903. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Тркање" - с. Тркање, општина Кочани.....	15	913. Одлука за престанок на користење и отстранување на објекти.....	20
904. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Бистренци-Корешница" - с. Корешница, општина Демир Капија.....	16	914. Одлука за изградба на станови наменети за лицата привремено сместени во туристичкото одмаралиште Царина.....	21
905. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Вратница" - с. Вратница, општина Вратница.....	16	915. Решение за именување на почесен генерален конзул на Република Македонија во Арапска Република Египет, со седиште во Александрија.....	22
906. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница Хидромелиоративен систем "Пепелишко Поле" - с. Пепелиште, општина Неготино.....	17	916. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард.....	22
907. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Челопек - Камењане" - с. Челопек, општина Брвеница.....	17	917. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард.....	22
908. Одлука за престанок на користење на дел од градежно неизградено земјиште.....	18	918. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 33/2006 од 10 мај 2006 година.....	22
		919. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 187/2005 од 10 мај 2006 година.....	23
		920. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	24
		921. Образец број 8 на Државната изборна комисија.....	26
		Огласен дел	1-48

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 899.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

Се прогласува Законот за еднакви можности на жените и мажите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2006 година.

Број 07-2100/1
23 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на законот

Член 1

(1) Со овој закон се уредуваат основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите, надлежностите, задачите и обврските на одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности, постапката за утврдување нееднаков третман на жените и мажите, правата и должностите на Застапникот за еднакви можности на жените и мажите (во натамошниот текст: Застапникот) како определено лице за спроведување на постапката за утврдување нееднаков третман на жените и мажите, како и правата и обврските на субјектите кои учествуваат во таа постапка.

(2) Прашањата од значење за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите се уредуваат со овој и друг закон.

Цел на законот

Член 2

(1) Цел на овој закон е промовирање на принципот за воспоставување еднакви можности за жените и мажите во политичката, економската, социјалната, образовната област, како и во другите области од општествениот живот.

(2) Воспоставувањето на еднакви можности е обврска на целото општество и претставува отстранување на пречките за воспоставување и остварување на еднаквост меѓу жените и мажите, преку превенција и отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите и воспоставување на услови за воведување на еднакво учество на жените и мажите во сите сфери на општествениот живот.

Забрана на дискриминација во општествениот живот

Член 3

Се забранува дискриминација врз основа на пол во јавниот и приватниот сектор во областите на вработувањето и трудот, образованието, социјалната сигурност, културата и спортот, согласно со овој или друг закон.

Дефиниции

Член 4

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. "Еднакви можности на жените и мажите" по достоинство и право значи промовирање на начелото за воведување еднакво учество на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман во остварувањето на сите права и во развојот на нивните индивидуални потенцијали преку кои тие придонесуваат во општествениот развој, како и еднакви придобивки од резултатите произлезени од тој развој;

2. "Еднаков третман" значи отсуство на директна или индиректна дискриминација врз основа на пол согласно со овој или друг закон;

3. "Дискриминација" значи секое разликување, искористување или ограничување врз основа на пол што го загрозува или оневозможува остварувањето или заштита на човековите права и слободи;

4. "Директна дискриминација" значи создавање нееднаков третман со прописи или дејствија на одредени субјекти зависно од полот во исти или слични ситуации во остварувањето, почитувањето и заштитата на човековите права и слободи;

5. "Индиректна дискриминација" значи создавање нееднаков третман на лица од различен пол со прописи, стандарди или однесувања кои формално предвидуваат еднакви можности или се навидум неутрални, но различно се применуваат во зависност од полот, освен ако тоа е во интерес и е неопходно за обезбедување посебна заштита или е предизвикано од објективни услови и околности што не се поврзани со полот;

6. "Вознемирување" значи секое несоодветно, неморално или непристојно однесување, повреда на личното достоинство и предизвикува заплашување, одбивност, деградирање, понижување или навредливо однесување и

7. "Сексуално вознемирување" значи секое вербално, невербално или физичко однесување од полов карактер, што претставува повреда на личното достоинство особено кога предизвикува заплашување, одбивност, деградирање, понижување или навредливо однесување.

II. ВИДОВИ НА МЕРКИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

Основни мерки

Член 5

(1) Основни мерки за остварување на принципот на еднакви можности се нормативни мерки од различни области со кои се забранува дискриминација врз основа на пол и се предвидува обврска за субјектите утврдени со овој закон за грижа и создавање услови за обезбедување еднаков третман во остварувањето и заштитата на правата и слободите и со кои се предвидуваат санкции за непочитување на барањата и прекршување на забраните.

(2) Покрај мерките од ставот (1) на овој член основни мерки се и мерките поврзани со креирање и остварување на политиките и функциите и надлежностите на органите на законодавната, извршната и судска власт, органите на единицата на локалната самоуправа, правните лица на кои со закон им е доверено вршење дејности од јавен интерес, здруженијата на граѓани и фондации, образовните установи, установите во областа на социјалната заштита, здравствените установи, научни, културни установи, политичките партии и средствата за јавно информирање, насочени кон воспоставување на еднакви можности од аспект на информирање на индивидуата и јавноста, програми на активности и развојни стратегии за посебните области на општествениот живот.

Посебни мерки

Член 6

(1) Посебни мерки се мерки насочени кон воспоставување еднакви можности, како и промовирање и унапредување на еднаквите можности во посебните области на општествениот живот.

(2) Посебните мерки од ставот (1) на овој член се насочени кон отстранување на објективните пречки кои доведуваат до воспоставување на принципот на еднакво учество на жените и мажите или нееднаков статус на лица од еден наспроти лица од друг пол, како и да дадат посебен придонес во форма на поттикнување на учество на помалку застапениот пол или за отстранување на можностите кои придонесуваат за нееднаквиот статус заснован на пол.

(3) Посебните мерки од ставот (1) на овој член пред се вклучуваат:

- **позитивни мерки** со кои се дава приоритет, во случај на нееднакво учество на жените и мажите во телата на власта на сите нивоа, вклучувајќи ја судската, законодавната и извршната власт, локалната власт, како и сите други јавни установи и служби, политичките функции, комисији и одбори, вклучувајќи и учествување во телата што ја претставуваат државата на меѓународно ниво додека еднаквото учество не биде постигнато. Нееднаквото учество на жените и мажите постои кога застапеноста на жените или мажите во телата на власта на сите нивоа, вклучувајќи ја судската, законодавната и извршната власт, локалната власт, како и сите други јавни установи и служби, политичките функции, комисији и одбори, вклучувајќи и учествување во телата што ја претставуваат државата на меѓународно ниво е помало од 40%,

- **охрабрувачки мерки** кои се насочени кон обезбедување посебни поттикнувања или придобивки со цел да се елиминира нееднаквото учество на жените и мажите или нееднаквиот статус врз основа на пол и

- **програмски мерки** кои се насочени кон подигање на свеста, организирање активности и изработка и спроведување на акциони планови за поттикнување и унапредување на еднакви можности.

III. УСВОЈУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

Усвојување на посебни мерки

Член 7

Посебните мерки се усвојуваат во областа на образованието, вработувањето, професионалниот живот, јавна или политичка активност и на други места во рамките на посебните области на општествениот живот каде што основите од членот 6 на овој закон се дадени за нивно внесување и спроведување.

Усвојување на позитивни мерки

Член 8

(1) Позитивните мерки од членот 6 на овој закон се усвојуваат од органите на законодавната, извршната и судската власт во согласност со организационата поставеност и начинот на работа, други тела во јавниот сектор, јавни претпријатија, политички партии и граѓанскиот сектор.

(2) Субјектите од ставот (1) на овој член се должни да преземаат позитивни мерки во рамките на периодичните планови за унапредување на родовата еднаквост и воспоставување на еднакви можности засновани на анализи за статусот на жените и мажите во рамките на нивното поле на дејствување.

Усвојување на охрабрувачки и програмски мерки

Член 9

(1) Субјектите од членот 8 став (1) на овој закон во рамките на нивните надлежности според овој закон, како и врз основа на организационата поставеност и начин на работа усвојуваат охрабрувачки и програмски мерки.

(2) Охрабрувачки и програмски мерки можат да бидат усвоени врз основа на документите подготвени врз основа на овој закон, како и врз основа на документите на органите на законодавната, извршната и судската власт, други тела во јавниот сектор, јавни претпријатија, политички партии или други тела во зависност од природата и содржината на областа во која се активни.

Мерки во процесот на едукација и професионална обука за воспоставување на еднакви можности

Член 10

(1) Едукацијата за воспоставување на еднакви можности претставува интегрален дел од системот на образование и професионалната обука, која треба да обезбеди подготвеност на жените и мажите за активно и еднакво учество во сите области на општествениот живот.

(2) Органите на државната управа надлежни за вршење на работите од областа на образованието и трудот, установите кои вршат едукација и професионална обука се должни да обезбедат еднаков третман на жените и мажите, особено во врска со пристапот до образование.

(3) При подготовката, усвојувањето и спроведувањето на програмите за образование или професионална обука, подготовката на учебниците и училишните помагала и при внесувањето на организационите иновации и модификација на педагошките и андрагошките методи да се обезбедат механизми за отстранување на предрасудите и стереотипите во врска со воспоставување на еднаквите можности.

(4) Субјектите од ставот (2) на овој член се должни да воспостават систем на мерки за отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите.

IV. СУБЈЕКТИ ОДГОВОРНИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И НИВНИ ОБВРСКИ

Собрание на Република Македонија

Член 11

(1) Собранието на Република Македонија (во натамошниот текст: Собранието) донесува Национален план за акција за еднакви можности на жените и мажите и го определува составот и надлежностите на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите.

(2) Собранието при изборот на составот на работните тела и при определувањето на составот на неговите делегации за соработка со меѓународни организации и за соработка со парламентите на други држави е должно да го почитува принципот за еднакво учество на жените и мажите.

Влада на Република Македонија

Член 12

(1) Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата) во рамките на своите надлежности се грижи за унапредувањето и воспоставувањето на еднаквите можности и постигнување на целите на овој закон преку механизми на основните и посебните мерки утврдени со овој закон.

(2) Владата е должна да предвиди еднакво учество на жените и мажите при составот на нејзините работни тела и делегации, консултативните и координативните тела и други органи и при именувањето на претставници во јавните претпријатија и установи.

Органи на државната управа

Член 13

(1) Министерствата се должни да соработуваат со здруженијата на работодавачите, синдикатот и здруженијата на граѓани активни на полето на еднаквите можности со цел за да обезбедат предлози и мерки за постигнување на целта на законот.

(2) Министерствата се должни сите материјали кои уредуваат или обработуваат прашања од значење за остварување на целта на овој закон да ги доставуваат на мислење до Министерството за труд и социјална политика пред да ги достават на Владата на разгледување, утврдување, односно донесување.

(3) Министерствата се должни да определат службено лице -координатор, кое ќе ги координира работите од надлежност на министерството, за воспоставување на еднакви можности.

(4) Координаторот од ставот (3) на овој член е одговорен за спроведување на должностите во надлежност на министерството за воспоставување на еднакви можности во смисла на овој закон и да соработува со Министерството за труд и социјална политика.

(5) Координаторот од ставот (3) на овој член е должен еднаш годишно да доставува извештај за работата до Министерството за труд и социјална политика.

Министерство за труд и социјална политика

Член 14

(1) Министерството за труд и социјална политика во однос на еднаквите можности на жените и мажите го има следниов делокруг на работа:

- се грижи за унапредување на статусот на жените и мажите во сите области од општественото живеење,
- се грижи да се внесе принципот на еднакви можности во главните текови на реорганизацијата, унапредувањето, развојот и процената на политичките процеси на сите нивоа и во сите фази на национално и локално ниво,
- дава мислење за примена на позитивните мерки во посебните области од општествениот живот,
- доставува до Владата или до надлежните министерства предлози за донесување или изменување и дополнување на законите и другите прописи од значење за воспоставување на еднакви можности, како и за усвојување на други мерки,
- го изработува предлогот на Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите и го следи неговото спроведување,
- го следи, во соработка со Министерството за надворешни работи, спроведувањето на меѓународните договори кои се однесуваат на еднаквите можности и унапредување на статусот на жените,
- подготвува национални извештаи врз основа на извештаите од членот 13 став (5) на овој закон за спроведувањето на меѓународните обврски од страна на Република Македонија на подрачјето на еднаквите можности,
- подготвува анализи, извештаи и други документи поврзани со еднаквите можности,
- соработува со координаторите во органите на државната управа, како и со координаторите и комисиите за еднакви можности формирани во единиците на локалната самоуправа,
- соработува со здруженијата на граѓани кои се активни на полето на еднаквите можности и
- доставува годишен извештај за активностите до Владата, најдоцна до крајот на април за претходната година.

(2) Министерството за труд и социјална политика дава мислење по периодичните планови од членот 8 став (2) на овој закон, доколку усвојувањето на позитивните мерки е оправдано и во согласност со членот 6 од овој закон.

(3) Министерството за труд и социјална политика врши контрола над спроведувањето на позитивните мерки во областите во кои тие се воведени.

(4) Органите кои вовеле позитивни мерки се должни да поднесат извештај до Министерството за труд и социјална политика за спроведувањето на мерките во согласност со Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите.

(5) Министерството за труд и социјална политика дава мислење на субјектите од членот 8 став (1) на овој закон за усвојување позитивни мерки во областите од општествениот живот во кои постои нееднакво учество на жените и мажите или нееднаков статус на лицата од едниот пол.

Народен правобранител

Член 15

Народниот правобранител ќе се грижи во рамки на својата законски утврдена надлежност за остварување на принципот на еднакви можности преку правната заштита на еднаквите можности на жените и мажите кога нечии права се одземени или ограничени од орган на државната управа или од организации со јавни овластувања.

Единици на локалната самоуправа

Член 16

(1) Единиците на локалната самоуправа за постигнување на целите на овој закон во рамките на своите надлежности се должни да ги утврдуваат и унапредуваат еднаквите можности и да го почитуваат принципот на еднакви можности при усвојувањето на мерки и активности кои се потребни за воспоставување на еднаквите можности.

(2) Единиците на локалната самоуправа се должни да формираат комисија за еднакви можности и да определат лице од редот на вработените или други лица компетентни и стручни за исполнување на обврските на координаторот за еднакви можности на жените и мажите, да учествуваат во подготвувањето на националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите во делот кој се однесува на единиците на локалната самоуправа.

(3) Комисијата за еднакви можности од ставот (2) на овој член се формира како постојно тело со одлука на советот при единицата на локалната самоуправа, а нејзиниот состав, надлежности, задачи и обврски се утврдуваат со статутот на единицата на локалната самоуправа.

(4) Органите и телата на единиците на локалната самоуправа при донесувањето на развојни планови и други акти и одлуки, се должни да ги разгледуваат и да ги земат предвид предложените мерки и активности од страна на комисијата за еднакви можности и координаторот за еднакви можности.

(5) Органите на единиците на локалната самоуправа се должни да соработуваат со здруженијата на работодавачите, синдикатот, невладините организации и здруженија на граѓани активни на полето на еднаквите можности со цел да обезбедат предлози и мерки за постигнување на целта на Законот.

Член 17

Комисијата за еднакви можности од членот 16 на овој закон е должна најмалку еднаш годишно за својата работа да достави извештај до Министерството за труд и социјална политика.

Политички партии

Член 18

(1) Политичките партии во рамките на своите програмски определби усвојуваат план за еднакви можности на секои две години, во кој ги определуваат методите и мерките за унапредување на еднаквото учество на жените и мажите во телата на партиите, на кандидатските листи за избори во единиците на локалната самоуправа, во Собранието и за избор на претседател на Република Македонија.

(2) Политичките партии го доставуваат предлогот на планот за еднакви можности пред неговото усвојување до Министерството за труд и социјална политика заради давање на мислење.

(3) Политичките партии по усвојувањето на планот за еднакви можности истиот го доставуваат до Министерството за труд и социјална политика заради следење и анализирање на состојбите.

Средства за јавно информирање

Член 19

(1) Средствата за јавно информирање низ нивните програмски концепти треба да придонесуваат во развивањето и подигањето на свеста за еднакви можности, како и за еднакво учество на жените и мажите во креирањето на програмските концепти и содржини.

(2) Јавното прикажување и претставување на лице во средствата за јавно информирање треба да биде на ненавредлив, неомаловажувачки или непонижувачки начин, врз основа на пол.

Прикажување на статистички податоци

Член 20

Собранието, Владата, органите на државната управа, правосудните органи и другите државни органи, органите на единиците на локалната самоуправа, правните лица на кои со закон им е доверено вршење дејности од јавен интерес, здруженијата на граѓани, фондациите, јавните претпријатија, образовните установи, установите во областа на социјалната заштита, здравствените установи, политичките партии, средствата за јавно информирање, трговските друштва и други субјекти кои со закон се задолжени да прибираат, евидентираат и обработуваат статистички податоци се должни овие податоци за човечките ресурси да ги прикажуваат според полова припадност.

V. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ (НПАЕМ)

Член 21

(1) Владата на Собранието му предлага Национален план за акција за еднакви можности на жените и мажите (во натамошниот текст: Планот за акција) врз основа на предлозите од органите на државната управа, надлежниот сектор, органите на единиците на локалната самоуправа, здруженијата на работодавачите, синдикатот, здруженијата на граѓани и други организации и индивидуални експерти.

(2) Планот за акција ги содржи основните начела за еднаквите можности во согласност со содржината на долгорочните програмски документи, а особено:

- насоките и мерките за постигнување на целите во посебните области на општествениот живот, пред сè, во областа на вработувањето, социјалната сигурност и здравствената заштита, образованието, семејните односи и застапеноста на жените и мажите во јавниот живот,
- одговорност за спроведување на мерките за постигнување на целите,

- содржината, надлежните органи и одговорните лица за подготвување и спроведување на периодичните планови кои се во функција на спроведување на задачите од Планот за акција во посебните области на општествениот живот,

- податоци кои се собираат и обработуваат се поврзани, сочувани, анализирани и презентирани одделно по полова структура во рамките на активностите на Државниот завод за статистика,

- методот на следење и известување за примената на Планот за акција и

- потребните средства за примената на мерките од Планот за акција, извори и начин за обезбедување на тие средства.

Периодични планови за спроведување на Планот за акција

Член 22

(1) Периодичниот план за спроведување на Планот за акција е акт во кој се утврдуваат планираните активности за посебните области од општествениот живот за двегодишен период.

(2) Министерството за труд и социјална политика е должно да подготви предлог на периодичен план врз основа на предлозите од органите на државната управа содржани во извештаите од претходниот двегодишен период и да го достави до Владата на усвојување.

(3) Органите на државната управа се должни извештаите од ставот (2) на овој член да ги доставуваат до Министерството за труд и социјална политика најдоцна два месеца пред истекот на рокот на важењето на претходниот периодичен план.

(4) Владата изготвува извештај за спроведените мерки и активности од Планот за акција еднаш годишно и истиот го објавува на начин достапен на јавноста.

VI. СТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕЕДНАКОВ ТРЕТМАН НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

Лице определено за водење на постапка

Член 23

(1) Постапката врз основа на писмена иницијатива поднесена од поединци, здруженија на граѓани, синдикати и други правни лица за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите (во натамошниот текст: постапката), се води во Министерството за труд и социјална политика.

(2) Постапката во Министерството за труд и социјална политика ја води Застапник.

(3) Застапникот е лице вработено како државен службеник во Министерството за труд и социјална политика задолжено да води постапки за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите.

Поведување на постапка

Член 24

(1) Постапката се поведува со доставување на писмена иницијатива до Застапникот.

(2) Застапникот може да поведе постапка и по сопствена иницијатива.

(3) Право да поднесе писмена иницијатива за поведување постапка пред Застапникот имаат поединци, здруженија на граѓани, синдикати и други правни лица за донесен поединечен акт или преземено дејствие од страна на субјекти во јавниот и приватниот сектор со кое се постапува спротивно на забраната од членот 3 на овој закон.

(4) Водењето на постапката е бесплатно.

(5) Прописите за заштита на тајноста на личните податоци се применуваат во текот на водењето на оваа постапка.

Иницијатива за поведување на постапка

Член 25

(1) Иницијативата од членот 24 на овој закон се доставува во писмена форма во што е можно пократок рок, а најдоцна во рок од една година од денот кога била сторена повредата.

(2) Застапникот може да поведе постапка и по истекот на рокот од ставот (1) на овој член, доколку се оцени дека се работи за случај од таква важност за која би било неопходно и целисходно да се води постапка.

Неповедување на постапка

Член 26

Застапникот за еднакви можности нема да поведе постапка по иницијативи во писмена форма од кои очигледно произлегува дека не постои случај на нееднаков третман на жени и мажи, во смисла на овој закон, за што писмено го известува подносителот на иницијативата за причините за неповедување на постапка во рок од 30 дена од денот на приемот на иницијативата.

Тек на постапката

Член 27

- (1) Постапката се води во писмена форма.
- (2) По исклучок, Застапникот може да ги покани субјектите вклучени во случајот на нееднаков третман на разговор, доколку се оцени дека тоа би било од помош во разјаснување на случајот.
- (3) Застапникот може да побара од субјектот против кој е покрената постапка за утврдување на нееднаков третман меѓу жените и мажите, да достави објаснување во писмена форма, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на барањето за објаснување.
- (4) Доколку субјектот од ставот (3) на овој член не го достави бараното објаснување, Застапникот своето мислење ќе го даде врз основа на информациите што ги имал на располагање.

Обврска за соработка со Застапникот

Член 28

Субјектите до кои ќе се обрати Застапникот се должни да ги достават бараните документи и информации, како и да ги дадат неопходните објаснувања.

Времетраење на постапката

Член 29

- (1) Постапката треба да биде спроведена во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на писмената иницијатива.
- (2) Рокот од ставот (1) на овој член може да биде продолжен за уште 30 дена, доколку тоа го бара сложеноста на случајот.

Запирање на постапката

Член 30

Застапникот ќе ја запре постапката на писмено барање на подносителот на иницијативата, доколку подносителот не е заинтересиран за натамошно водење на постапката или доколку поради недоволни документи, односно докази и информации не може постапката да ја спроведе до крај.

Писмено мислење

Член 31

- (1) Постапката завршува со давање на писмено мислење во кое е содржана фактичката состојба што ја утврдил Застапникот и неговото мислење за околностите на случајот во смисла на тоа дали постои нееднаков третман на жени и мажи во согласност со овој закон.
- (2) Застапникот го доставува писменото мислење до субјектите вклучени во случајот.

(3) Во писменото мислење од ставот (1) на овој член застапникот може да ги наведе неправилностите што се утврдени во конкретниот случај и да даде препораки како треба тие да бидат отстранети и може да побара од страната против која била поведена постапка за нееднаков третман на жените и мажите во одреден временски рок да преземе мерки и да го извести за преземените мерки.

Годишен извештај

Член 32

Застапникот секоја година, најдоцна до 31 март за претходната година, подготвува извештај за своите активности кој го доставува до Министерството за труд и социјална политика.

VII. ПРАВНА ЗАШТИТА НА ДИСКРИМИНИРАНИ ЛИЦА

Случаи за проследување

Член 33

- (1) Застапникот го доставува писменото мислење од членот 31 на овој закон до надлежниот инспекциски орган, народниот правобранител или друг надлежен орган кој врши надзор над спроведувањето на одредбите од законот со кој се уредуваат еднаквите можности во случаите кога субјектот против кој била поведена постапка за утврдување на нееднаков третман не ги отстранил утврдените неправилности во согласност со писменото мислење на Застапникот или доколку Застапникот не биде известен од субјектот против кој била поведена постапка за утврдување на нееднаков третман во утврдениот рок за преземените мерки кога случајот, според мислењето на Застапникот, ги содржи сите карактеристики на дискриминација согласно со овој закон.
- (2) За надлежен инспекциски орган од ставот (1) на овој член се смета инспекцискиот орган надлежен согласно со закон за вршење надзор над примената на законите и подзаконските акти, колективните договори, како и општите акти во случаи кога настапиле одредени дејствија кои претставуваат дискриминација согласно со одредбите на овој закон.

Надлежности на инспекциските органи

Член 34

- (1) Доколку надлежниот инспекциски орган утврди дека во случајот за кој Застапникот дал писмено мислење не се применува овој закон и друг закон кои ги уредуваат еднаквите можности донесува решение со кое се наредува постапување по препораките на Застапникот во одреден рок кој го определува надлежниот инспекциски орган, а кој рок не може да биде подолг од 30 дена од денот на донесувањето на решението.
- (2) Решението од ставот (1) на овој член надлежниот инспекциски орган го доставува до субјектот до кој е доставено мислењето од Застапникот во конкретниот случај во кој е извршен инспекциски надзор и до Застапникот во рок од 15 дена од денот на донесувањето на решението.

Член 35

- (1) Против решението на надлежниот инспекциски орган може да се поднесе жалба до надлежната Комисија на Владата во рок од осум дена од приемот на решението.
- (2) Жалбата од ставот (1) на овој член не го одлага извршувањето на решението.
- (3) Решение по жалбата се донесува во рок од 15 дена од денот на добивањето на жалбата.

Член 36

(1) Ако надлежниот инспекциски орган утврди дека со повреда на овој закон или другите закони кои ги уредуваа еднаквите можности е сторен прекршок или кривично дело, е должен без одлагање да поднесе барање за поведување прекршочна постапка, односно пријава за кривично дело.

(2) Органот на кого му е поднесено барањето или пријавата од ставот (1) на овој член е должен својата одлука да ја достави до надлежниот инспекциски орган.

Правна заштита**Член 37**

Во случај на непочитување на забраната за дискриминација утврдена со членот 3 од овој закон лицето кое смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено некое право врз основа на пол има право да бара заштита на своите права во управна и во судска постапка на начин и под услови утврдени со закон.

Надоместок на штета**Член 38**

Лицето за кое со одлука на надлежен орган или друго правно лице е констатирано дека со поединечен акт или дејство му е повредено некое право врз основа на пол има право да бара надоместок на штета согласно со Законот за облигационите односи.

Товар на докажување**Член 39**

(1) Кога лице кое за себе смета дека е жртва на дискриминација ќе изнесе факти од кои може да се претпостави дека имало дискриминација тогаш оној кој се товари дека извршил дискриминација е должен да докаже дека не го повредил принципот на еднаков третман.

(2) Правилото од ставот (1) на овој член не се применува во кривичните постапки.

Член 40

Здруженијата на граѓаните, здруженијата на работодавачите и синдикатите можат да ги застапуваат лицата од членот 39 став (1) на овој закон, на нивно барање, во управната постапка поведена заради заштита на правата кои врз основа на пол му биле одземени или ограничени.

VIII. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ**Член 41**

Министерството за труд и социјална политика врши контрола над спроведување на одредбите на овој закон и на други закони и прописи што уредуваат прашања од значење за воспоставување на еднакви можности.

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 42**

Субјектите кои пред почетокот на спроведувањето на позитивните мерки од членот 8 на овој закон нема да ги достават периодичните планови за воспоставување и унапредување на еднакви можности до Министерството за труд и социјална политика на претходно мислење или не ги достават бараните документи и информации до Застапникот, ќе бидат казнети за прекршок со парична казна во износ од 100.000 до 200.000 денари.

Член 43

Одговорното лице во министерствата и во органите на единиците на локалната самоуправа кое нема да определи координатор за еднакви можности согласно

со обврските од членот 13 став (3) и членот 16 став (2) на овој закон ќе биде казнето за прекршок со парична казна во износ од 10.000 до 15.000 денари.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 44**

(1) Министерството за труд и социјална политика ќе определи Застапник за еднакви можности на жените и мажите во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Органите на државната управа ќе определат координатор од членот 13 на овој закон во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) Единиците на локалната самоуправа ќе формираат комисија за еднакви можности и ќе определат координатор за еднакви можности во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(4) Органите на државната управа, другите органи на државната власт, органите на единиците на локалната самоуправа, правните лица на кои со закон им е доверено вршење на дејности од јавен интерес, здруженијата на граѓани, јавните претпријатија, образовните установи, установите во областа на социјалната заштита, здравствените установи, политичките партии, средствата за јавно информирање и научните и културните установи наведени во овој закон доставуваат планови на дејствување со посебни мерки до Министерството за труд и социјална политика во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 45

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J**PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE****I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME****Lënda e ligjit****Neni 1**

(1) Me këtë ligj rregullohen masat themelore e të veçanta për vendosjen e mundësive të barabarta për femrat dhe meshkujt, kompetencat, detyrat dhe obligimet e subjekteve përgjegjëse për sigurimin e mundësive të barabarta, procedura për konfirmimin e trajtimit të pabarabartë të femrave e meshkujve, të drejtat dhe obligimet e Përfaqësuesit për mundësitë e barabarta të femrave e meshkujve (në tekstin e mëtejme: Përfaqësuesi) si person i caktuar për zbatimin e procedurës për konfirmimin e trajtimit të pabarabartë të femrave e meshkujve, si dhe të drejtat dhe obligimet e subjekteve që marrin pjesë në atë procedurë.

(2) Punët me rëndësi për vendosjen e mundësive të barabarta të femrave e meshkujve rregullohen me këtë ligj dhe ligj tjetër.

Qëllimi i ligjit**Neni 2**

(1) Qëllim i këtij ligji është promovimi i principit për vendosjen e mundësive të barabarta të femrave e meshkujve në sferën politike, ekonomike, sociale, arsimore si dhe në sferat e tjera të jetës shoqërore.

(2) Vendosja e mundësive të barabarta është obligim i tërë shoqërisë dhe paraqet mënjanimin e pengesave për vendosjen dhe realizimin e barazisë ndërmjet femrave e meshkujve, përmes preventivës e mënjanimit të trajtimit të pabarabartë të femrave e meshkujve dhe vendosjen e kushteve për pjesëmarrjen e barabartë të femrave e meshkujve në të gjitha sferat e jetës shoqërore.

Ndalimi i diskriminimit në jetën shoqërore

Neni 3

Ndalohet diskriminimi në bazë të gjinisë në sektorin publik e privat në sferën e punësimit dhe punës, arsimit, sigurisë sociale, kulturës, sportit, në pajtim me këtë ligj ose ligj tjetër.

Definicione

Neni 4

Nocionet e veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si vijon:

1. "Mundësi të barabarta të femrave e meshkujve" për dinjitet e të drejtë do të thotë promovimi i parimit për vendosjen e pjesëmarrjes së barabartë të femrave e meshkujve në të gjitha sferat e sektorit publik e privat, status e trajtim të barabartë në realizimin e të gjitha të drejtave dhe në zhvillimin e potencialeve të tyre individuale përmes të cilave ata kontribuojnë në zhvillimin shoqëror, si dhe përfitime të njëjta nga rezultatet që dalin nga ai zhvillim;

2. "Trajtim i barabartë" do të thotë mungesë e diskriminimit të drejtpërdrejtë e të tërthortë në bazë të gjinisë, në pajtim me këtë ligj ose ligj tjetër;

3. "Diskriminim" do të thotë çdo dallim, shfrytëzim ose kufizim në bazë të gjinisë që e rrezikon ose pamundëson realizimin ose mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut;

4. "Diskriminim i drejtpërdrejtë" do të thotë krijimi i trajtimit të pabarabartë me dispozita e veprime të subjekteve të caktuara varësisht nga gjinia në situata të njëjta ose të ngjashme për realizimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut;

5. "Diskriminim i tërthortë" do të thotë trajtimi i pabarabartë i personave të gjinive të ndryshme me dispozita, standarde ose sjellje të cilat formalisht parashohin mundësi të barabarta ose janë në dukje neutrale, por zbatohen në mënyrë të ndryshme varësisht nga gjinia, përveç nëse kjo është në interes dhe është e domosdoshme për sigurimin e mbrojtjes së veçantë ose është shkaktuar nga kushtet dhe rrethanat objektive që nuk lidhen me gjininë;

6. "Shqetësim" do të thotë çdo sjelljeje jopërkatese, amoralë ose e pahijshme, cenimi i dinjitetit personal dhe shkakton frikësim, refuzim, degradim, poshtërim ose sjellje ofenduese.

7. "Shqetësim seksual" do të thotë çdo sjellje verbale, joverbale ose fizike e karakterit gjinor, që paraqet cenimin e dinjitetit personal veçanërisht kur shkakton frikësim, refuzim, degradim, poshtërim ose sjellje ofenduese.

II. LLOJET E MASAVE PËR VENDOSJEN E MUNDËSIVE TË BARABARTA

Masat themelore

Neni 5

(1) Masat themelore për realizimin e principit të mundësive të barabarta janë masa normative nga sferat e ndryshme me të cilat ndalohet diskriminimi në bazë të gjinisë dhe parashihet obligimi për subjektet e përcaktuara me këtë ligj, për kujdesin dhe krijimin e kushteve për sigurimin e trajtimit të barabartë në realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive dhe me të cilat parashihen sanksione për mosrespektimin e kërkesave dhe shkeljen e ndalimeve.

(2) Përveç masave nga paragrafi (1) i këtij neni, masa themelore janë edhe masat lidhur me krijimin dhe realizimin e politikave, funksioneve e kompetencave të: organeve të pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, organeve të njësive të vetadministrimit lokal, personave juridikë të cilëve me ligj u lejohe kryerja e veprimtarive me interes publik, shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve, institucioneve arsimore, institucioneve nga

sfera e mbrojtjes sociale, institucioneve shëndetësore, shkencore, kulturore, partive politike dhe mjeteve të informimit publik, të drejtuara për vendosjen e mundësive të barabarta në aspektin e informimit të individit dhe opinionit, programeve të aktiviteteve e strategjive zhvillimore për sferat e veçanta të jetës shoqërore.

Masa të veçanta

Neni 6

(1) Masa të veçanta janë masat drejtuar për vendosjen e mundësive të barabarta si dhe promovimi dhe përparimi i mundësive të barabarta në sferat e veçanta të jetës shoqërore.

(2) Masat e veçanta nga paragrafi (1) i këtij neni janë të drejtuara për mënjanimin e pengesave objektive që sjellin te vendosja e principit për pjesëmarrje të barabartë të femrave e meshkujve ose status të pabarabartë të personave nga njëra gjini ndaj gjinisë tjetër, si dhe të japin kontribut të veçantë në formën e nxitjes së pjesëmarrjes së gjinisë më pak të përfaqësuar ose për mënjanimin e mundësive që kontribuojnë për statusin e pabarabartë në bazë të gjinisë.

(3) Masat e veçanta nga paragrafi (1) i këtij neni, para së gjithash përfshihen:

- **masat pozitive** me të cilat jepet përparësi, në rast të pjesëmarrjes së pabarabartë të femrave e meshkujve në trupat e pushtetit në të gjitha nivelet, duke përfshirë pushtetin gjyqësor, legjislativ dhe ekzekutiv, pushtetin lokal, si dhe të gjitha institucionet dhe shërbimet e tjera publike, funksionet publike, komisionet e këshillat, duke përfshirë edhe pjesëmarrjen në trupat që e përfaqësojnë shtetin në nivel ndërkombëtar derisa nuk arrihet pjesëmarrja e barabartë. Pjesëmarrja e pabarabartë e femrave dhe meshkujve ekziston kur përfaqësimi i femrave ose meshkujve në trupat e pushtetit në të gjitha nivelet, duke përfshirë pushtetin gjyqësor, legjislativ dhe ekzekutiv, pushtetin lokal, si dhe të gjitha institucionet dhe shërbimet e tjera publike, funksionet politike, komisionet dhe këshillat, duke përfshirë edhe pjesëmarrjen në trupat që e përfaqësojnë shtetin në nivel ndërkombëtar është më pak se 40%;

- **masat inkurajuese** që janë të drejtuara për sigurimin e nxitjeve të veçanta ose të përfitimeve me qëllim që të eliminohet pjesëmarrja e pabarabartë e femrave dhe meshkujve ose statusi i pabarabartë në bazë të gjinisë.

- **masat programore** që janë të drejtuara për ngritjen e vetëdijes, organizimin e aktiviteteve dhe përpilimin e realizimin e planeve aksionare për nxitjen dhe përparimin e mundësive të barabarta.

III. MIRATIMI I MASAVE TË VEÇANTA PËR VENDOSJEN E MUNDËSIVE TË BARABARTA

Miratimi i masave të veçanta

Neni 7

Masat e veçanta miratohen në sferën e arsimit, punësimit, jetës profesionale, aktivitetit publik e politik dhe në vende të tjera në kuadër të sferave të veçanta të jetës shoqërore, ku bazat nga neni 6 i këtij ligji janë dhënë për futjen dhe realizimin e tyre.

Miratimi i masave pozitive

Neni 8

(1) Masat pozitive nga neni 6 i këtij ligji miratohen nga organet e pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor në pajtim me vendosjen organizative dhe mënyrën e punës, trupat e tjerë të sektorit publik, ndërmarrjet publike, partitë politike dhe sektorit civil.

(2) Subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni obligohen që të marrin masa pozitive në kuadër të planeve periodike për përparimin e barazisë gjinore dhe vendosjen e mundësive të barabarta të bazuara në analiza dhe statusin e femrave dhe meshkujve në kuadër të sferës së tyre të veprimit.

Miratimi i masave inkurajuese e programore**Neni 9**

(1) Subjektet nga neni 8 paragrafi (1) i këtij ligji në kuadër të kompetencave të tyre sipas këtij ligji, si dhe në bazë të rregullimit administrativ dhe mënyrës së punës, miratojnë masa inkurajuese e programore.

(2) Masat inkurajuese e programore mund të miratohen në bazë të dokumenteve të përgatitura në bazë të këtij ligji, si dhe në bazë të dokumenteve të organeve të pushtetit legjislativ, ekzekutiv e gjyqësor, të trupave të tjerë në sektorin publik, ndërmarrjet publike, partitë politike ose trupave të tjerë varësisht nga natyra e përmbytja në sferën ku janë aktive.

Masat në procesin e edukimit e trajnimit profesional për vendosjen e mundësive të barabarta**Neni 10**

(1) Edukimi për vendosjen e mundësive të barabarta, paraqet pjesë integrale të sistemit të arsimit dhe trajnimit profesional, që duhet të sigurojë gatishmërinë e femrave dhe meshkujve për pjesëmarrje aktive e të barabartë në të gjitha sferat e jetës shoqërore.

(2) Organet e administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e arsimit dhe punës, institucionet që kryejnë edukimin e trajnimit profesional, obligohen që të sigurojnë trajtim të barabartë të femrave e meshkujve, veçanërisht lidhur me përfshirjen në arsim.

(3) Gjatë përgatitjes, miratimit dhe zbatimit të programit për arsim e trajnim profesional, përgatitjes së librave mësimorë e mjeteve ndihmëse dhe gjatë futjes së risive e modifikimeve organizative të metodave pedagogjike e andragogjike, të sigurohen mekanizma për mënjanimin e paragjykimëve dhe stereotipave lidhur me vendosjen e mundësive të barabarta.

(4) Subjektet nga paragrafi (2) i këtij neni, obligohen që të vendosin sistemin e masave për mënjanimin e trajtimit të pabarabartë të femrave e meshkujve.

IV. SUBJEKTET PËRGJEGJËSE PËR MIRATIMIN DHE ZBATIMIN E MASAVE PËR VENDOSJEN E MUNDËSIVE TË BARABARTA DHE OBLIGIMET E TYRE**Kuvendi i Republikës së Maqedonisë****Neni 11**

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: Kuvendi) miraton Planin nacional të aksionit për mundësitë e barabarta të femrave e meshkujve dhe cakton përbërjen dhe kompetencat e Komisionit për mundësitë e barabarta të femrave dhe meshkujve.

(2) Kuvendi gjatë zgjedhjes së përbërjes së trupave punuese dhe caktimit të përbërjes së delegacioneve të tij për bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe bashkëpunim me parlamentet e shteteve të tjera, obligohet që ta miratojë principin për pjesëmarrje të barabartë të femrave e meshkujve.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë**Neni 12**

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: Qeveria) në kuadër të kompetencave të veta, kujdeset për përparimin dhe vendosjen e mundësive të barabarta dhe arritjen e qëllimeve të këtij ligji përmes mekanizmave të masave themelore e të veçanta të përcaktuara me këtë ligj.

(2) Qeveria obligohet të parashikojë pjesëmarrjen e barabartë të femrave e meshkujve gjatë formimit të përbërjes së trupave punuese dhe delegacioneve, trupave konsultuese dhe koordinuese e organeve të tjera dhe gjatë emërimit të përfaqësuesve në ndërmarrjet publike e institucionet.

Organet e administratës shtetërore**Neni 13**

(1) Ministrinë kanë obligim që të bashkëpunojnë me shoqatat e punëdhënësve, me sindikatën dhe shoqatat e qytetarëve aktive në sferën e mundësive të barabarta me qëllim që të sigurojnë propozime dhe masa për ta arritur qëllimin e ligjit.

(2) Ministrinë obligohen që të gjitha materialet që rregullojnë ose përpunojnë çështje me rëndësi për realizimin e qëllimit të këtij ligji, t'i dorëzojnë për mendim në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale para dorëzimit në Qeveri, për shqyrtim, konfirmim, përkatësisht miratim.

(3) Ministrinë obligohen të caktojnë personin zyrtar-Koordinator që do t'i koordinojë punët në kompetencë të ministrisë, për vendosjen e mundësive të barabarta.

(4) Koordinatorin nga paragrafi (3) i këtij neni është përgjegjës për zbatimin e obligimeve në kompetencë të ministrisë për vendosjen e mundësive të barabarta sipas këtij ligji dhe të bashkëpunojë me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

(5) Koordinatorin nga paragrafi (3) i këtij neni obligohet që së paku një herë brenda vitit të dorëzojë raport për punën, në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale**Neni 14**

(1) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale lidhur me mundësitë e barabarta të femrave e meshkujve, përfshin fushëveprimin si vijon:

- kujdeset për përparimin e statusit të femrave e meshkujve në të gjitha sferat e jetës shoqërore,

- kujdeset që të futet principi për mundësitë e barabarta të femrave e meshkujve në rrjedhat kryesore të riorganizimit, përparimit, zhvillimit e vlerësimit të proceseve politike në të gjitha nivelet dhe në të gjitha fazat në nivel nacional e lokal,

- jep mendim për zbatimin e masave pozitive në sferat e veçanta të jetës shoqërore,

- dorëzon në Qeveri ose në ministrinë kompetente propozime për miratimin ose ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve dhe dispozitave të tjera me rëndësi për vendosjen e mundësive të barabarta, si dhe për miratimin e masave të tjera,

- e përpilon propozimin e Planit nacional të aksionit për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve dhe e përcjell zbatimin e tij,

- e përcjell zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me mundësitë e barabarta dhe përparimin e statusit të grave,

- përpilon raporte nacionale në bazë të raporteve nga neni 13 paragrafi (5) të këtij ligji për zbatimin e obligimeve ndërkombëtare nga ana e Republikës së Maqedonisë në sferën e mundësive të barabarta,

- përgatit analiza, raporte e dokumente të tjera lidhur me mundësitë e barabarta,

- bashkëpunon me koordinatorët e organeve të administratës shtetërore, si dhe me koordinatorët e komisioneve për mundësitë e barabarta të formuara në njësitë e vetadministrimit lokal,

- bashkëpunon me shoqatat e qytetarëve që janë aktivë në fushën e mundësive të barabarta,

- dorëzon raport vjetor për aktivitetet në Qeveri, më së voni deri në fund të prillit, për vitin paraprak.

(2) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale jep mendim për planet periodike nga neni 8 paragrafi (2) i këtij ligji, nëse miratimi i masave pozitive është i arsyeshëm dhe në pajtim me nenin 6 të këtij ligji.

(3) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kryen kontrollin ndaj zbatimit të masave pozitive në sferat ku ato janë vendosur.

(4) Organet që kanë vendosur masa pozitive, obligohen që të dorëzojnë raport në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për zbatimin e masave në pajtim me Planin nacional të aksionit për mundësitë e barabarta të femrave e meshkujve.

(5) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u jep mendim subjekteve nga neni 8 paragrafi (1) i këtij ligji për miratimin e masave pozitive në sferat e jetës shoqërore në të cilat ekziston pjesëmarrje e pabarabartë e femrave e meshkujve ose statusi i pabarabartë i personave të njëjës gjini.

Avokati i Popullit

Neni 15

Avokati i Popullit, në kuadër të kompetencave të tij të përcaktuara me ligj, do të kujdeset për realizimin e principit për mundësi të barabarta përmes mbrojtjes ligjore të mundësive të barabarta të femrave dhe meshkujve, kur dikujt të drejtat i janë marrë ose kufizuar nga organi i administratës shtetërore apo nga organizata ma autorizime publike.

Njësitë e vetadministrimit lokal

Neni 16

(1) Njësitë e vetadministrimit lokal, për t'i arritur qëllimet e këtij ligji, në kuadër të kompetencave të veta e kanë për obligim që t'i përcaktojnë dhe avancojnë mundësitë e barabarta dhe ta respektojnë principin e mundësive të barabarta gjatë miratimit të masave dhe aktiviteteve që janë të nevojshme për vendosjen e mundësive të barabarta.

(2) Njësitë e vetadministrimit lokal obligohen të formojnë Komision për mundësi të barabarta dhe të caktojnë person nga radhët e punonjësve ose persona të tjerë kompetentë dhe profesionistë për përbushjen e obligimeve të Bashkërenditësit për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve, të marrin pjesë në përgatitjen e planit nacional për aksion për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve në pjesën e cila ka të bëjë me njësitë e vetadministrimit lokal.

(3) Komisioni për mundësi të barabarta nga paragrafi (2) i këtij neni, formohet si trup i përhershëm me vendim të Këshillit të njësisë së vetadministrimit lokal, ndërsa përbërja e tij, kompetencat, detyrat dhe obligimet përcaktohen me Statutin e njësisë së vetadministrimit lokal.

(4) Organet dhe trupat e njësive të vetadministrimit lokal gjatë miratimit të planeve për zhvillim dhe akteve e vendimeve të tjera, janë të obliguar që t'i shqyrtojnë dhe t'i marrin parasysh masat dhe aktivitetet e propozuara nga Komisioni për mundësi të barabarta dhe nga Bashkërenditësi për mundësi të barabarta.

(5) Organet e njësive të vetadministrimit lokal, obligohen të bashkëpunojnë me shoqatat e punëdhënësve, me sindikatën, me organizatat dhe shoqatat joqeveritare të qytetarëve aktiv në fushën e mundësive të barabarta me qëllim që të sigurojnë propozime dhe masa për ta arritur qëllimin e ligjit.

Neni 17

Komisioni për mundësi të barabarta nga neni 16 i këtij ligji, obligohet që së paku një herë brenda vitit për punën e vet të paraqetë raport pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Partitë politike

Neni 18

(1) Partitë politike në kuadër të përcaktimeve të tyre programore miratojnë plan për mundësi të barabarta në ç'do dy vjet, në të cilin i përcaktojnë metodat dhe masat për avancimin e pjesëmarrjes së barabartë të femrave dhe meshkujve në trupat e partive, në listat e kandidatëve për zgjedhje në njësitë e vetadministrimit lokal, në Kuvend dhe për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Maqedonisë.

(2) Partitë politike, Propozim-planin për mundësi të barabarta, para se ta miratojnë, e paraqesin pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për dhënien e mendimit.

(3) Partitë politike pas miratimit të Planit për mundësi të barabarta, të njëjtin e paraqesin pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, për shkak të ndjekjes dhe analizimit të situatave.

Mjetet e informimit publik

Neni 19

(1) Mjetet e informimit publik përmes koncepteve të tyre programore duhet të kontribuojnë në drejtim të zhvillimit dhe ngritjes së vetëdijes për mundësitë e barabarta si dhe për pjesëmarrje të barabartë të femrave dhe meshkujve në përpilimin e koncepteve dhe përmbajtjeve programore.

(2) Të shfaqurit dhe prezantimi publik i personit në mjetet e informimit publik duhet të bëhet pa ofendime, pa përbuzje ose pa nënçmime, në bazë të gjinisë.

Pasqyrimi i të dhënave statistikore

Neni 20

Kuvendi, Qeveria, organet e administratës shtetërore, organet e jurisprudence dhe organet e tjera shtetërore, organet e njësive të vetadministrimit lokal, personat juridikë të cilëve me ligj u është besuar që të kryejnë punë me interes publik, shoqatat e qytetarëve, fondacionet, ndërmarrjet publike, institucionet arsimore, institucionet e fushës së mbrojtjes sociale, institucionet shëndetësore, partitë politike, mjetet e informimit publik, shoqëritë tregtare dhe subjekte të tjera të cilat me ligj janë të obliguara që të mbledhin, evidentojnë dhe përpunojnë të dhëna statistikore, obligohen që këto të dhëna për resurset njerëzore t'i pasqyrojnë sipas përkatësisë gjinore.

V. PLANI NACIONAL PËR AKSION PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE (PNAMB)

Neni 21

(1) Qeveria, Kuvendit i propozon Plan nacional për aksion për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve (në tekstin e mëtejme: Plani për aksion) në bazë të propozimeve nga organet e administratës shtetërore, nga sektori përgjegjës, nga organet e njësive të vetadministrimit lokal, nga shoqatat e punëdhënësve, nga sindikata, nga shoqatat e qytetarëve dhe nga organizata të tjera dhe nga ekspertë individual.

(2) Plani për aksion i përmban parimet themelore për mundësi të barabarta në përputhje me përmbajtjen e dokumenteve afatgjate programore, dhe veçanërisht:

- kahet dhe masat për t'i arritur qëllimet në fusha të veçanta të jetës shoqërore, para së gjithash në fushën e punësimit, sigurisë sociale dhe mbrojtjes shëndetësore, në fushën e arsimit, marrëdhënieve familjare dhe në fushën e përfaqësimit të femrave dhe meshkujve në jetën publike;
- përgjegjësi për zbatimin e masave për t'i arritur qëllimet;

- përmbajtjen, organet kompetente dhe personat përgjegjës për përgatitjen dhe zbatimin e planeve periodike që janë në funksion të zbatimit të detyrave nga Plani për aksion në fusha të veçanta të jetës shoqërore;

- të dhënat që mbledhen, përpunohen, që janë të ndërlidhura, të ruajtura, të analizuara dhe të prezantuara veç e veç sipas strukturës gjinore në kuadër të aktiviteteve të Entit Shtetëror të Statistikës;

- metodën e ndjekjes dhe njoftimit për aplikimin e Planit për aksion; dhe

- mjetet e nevojshme për aplikimin e masave nga Plani për aksion, burimet dhe mënyrën e sigurimit të këtyre mjeteve.

Planet periodike për zbatimin e Planit për aksion

Neni 22

(1) Plani periodik për zbatimin e Planit për aksion është akt në të cilin përcaktohen aktivitetet e planifikuara për fusha të veçanta nga jeta shoqërore për një periudhë dyvjeçare.

(2) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale obligohet që ta përgatit propozimin e planit periodik mbi bazë të propozimeve nga organet e administratës shtetërore të përmbajtura në raportet nga periudha paraprake dyvjeçare, dhe ta paraqesë pranë Qeverisë për miratim.

(3) Organet e administratës shtetërore e kanë për obligim që raportet nga paragrafi (2) i këtij neni, t'i paraqesin pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, më së voni dy muaj para skadimit të afatit të vlefshmërisë së planit paraprak periodik.

(4) Qeveria, një herë në vit përpilon raport për masat dhe aktivitetet e realizuara nga Plani për aksion, dhe të njëjtin e publikon në atë mënyrë që të jetë i arritshëm për publikun.

VI. PROCEDURA PËR VERIFIKIMIN E TRAJTIMIT TË PABARABARTË TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE

Personi i përcaktuar për mbajtjen e procedurës

Neni 23

(1) Procedura mbi bazë të iniciativës me shkrim, e paraqitur nga individë, shoqata të qytetarëve, nga sindikata dhe nga persona të tjerë juridikë për verifikimin e trajtimit të pabarabartë të femrave dhe meshkujve (në tekstin e mëtejshëm Procedurë), mbahet në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

(2) Procedurën në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale e mban Përfaqësuesi.

(3) Përfaqësuesi është person i punësuar si nëpunës shtetëror në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale i ngarkuar që të mbajë procedura për verifikimin e trajtimit të pabarabartë të femrave dhe meshkujve.

Hapja e procedurës

Neni 24

(1) Procedura hapet me paraqitjen e iniciativës me shkrim deri te Përfaqësuesi.

(2) Përfaqësuesi mund të hapë procedurë edhe me iniciativë vetjake.

(3) Të drejtë që të paraqesë iniciativë me shkrim për hapje të procedurës deri te Përfaqësuesi, kanë individët, shoqatat e qytetarëve, sindikatat dhe persona të tjerë juridikë, për një akt të miratuar apo për një veprim të marrë nga ana e subjekteve në sektorin publik dhe privat, me të cilin vepohet në kundërshtim me ndalimin nga nenin 3 i këtij ligji.

(4) Mbajtja e procedurës është falas.

(5) Rregullat e mbrojtjes së sekretit të të dhënave personale, aplikohen gjatë mbajtjes së kësaj procedure.

Iniciativa për hapje të procedurës

Neni 25

(1) Iniciativa nga neni 24 e këtij ligji, dërgohet në formë të shkruar brenda afatit sa më të shkurtër kohor, e më së voni brenda afatit prej një viti nga dita kur është bërë cenimi.

(2) Përfaqësuesi mund të hapë procedurë edhe pas skadimit të afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse vlerësohet se bëhet fjalë për një rast me rëndësi të atillë për të cilin do të ishte e domosdoshme dhe me vend që të mbahet procedurë.

Moshapja e procedurës

Neni 26

Përfaqësuesi për mundësi të barabarta nuk do të hapë procedurë sipas iniciativave në formë të shkruar prej të cilave në mënyrë evidente rezulton se nuk ekziston rast i trajtimit të pabarabartë të femrave dhe meshkujve sipas këtij ligji, për të cilën gjë me shkrim e njofton paraqitësin e iniciativës për shkaqet e moshapjes së procedurës brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e pranimi të iniciativës.

Rrjedha e procedurës

Neni 27

(1) Procedura mbahet në formë të shkruar.

(2) Me përjashtim, Përfaqësuesi mund t'i thërrasë në bisedë subjektet e inkuadruara në rastin e trajtimit të pabarabartë, nëse vlerësohet se kjo do ta ndihmonte sqarimin e rastit.

(3) Përfaqësuesi, nga subjekti kundër të cilit është hapur procedurë për verifikimin e trajtimit të pabarabartë ndërmjet femrave dhe meshkujve, mund të kërkojë që të paraqesë sqarim në formë të shkruar, brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës për sqarim.

(4) Në qoftë se subjekti nga paragrafi (3) i këtij neni, nuk e paraqet sqarimin e kërkuar, përfaqësuesi mendimin e vet do ta japë në bazë të informatave që i ka pasur në dispozicion.

Obligimi për bashkëpunim me Përfaqësuesin

Neni 28

Subjektet të cilët do të drejtohet Përfaqësuesi janë të obliguar t'i dorëzojnë dokumentet e kërkuara dhe informatat si dhe t'i japin sqarimet e domosdoshme.

Kohëzgjatja e procedurës

Neni 29

(1) Procedura duhet të zbatohet në afat prej 60 ditësh nga dita e dorëzimit të iniciativës me shkrim.

(2) Afati nga paragrafi (1) nga ky nen mund të vazhdohet edhe për 30 ditë në qoftë se atë e kërkon ndërlikimi i rastit.

Ndërprerja e procedurës

Neni 30

Përfaqësuesi do ta ndërpresë procedurën me kërkesë të shkruar të paraqitësit të iniciativës në qoftë se paraqitësi nuk është i interesuar për mbajtjen e më tejme të procedurës ose në qoftë se për shkak të dokumenteve të pamjaftueshme, gjegjësisht dëshmi dhe informatave procedurën nuk mund ta zbatojë deri në fund.

Mendimi me shkrim

Neni 31

(1) Procedura mbaron me dhënien e mendimit me shkrim në të cilën është përmbajtur gjendja faktike që e ka caktuar Përfaqësuesi dhe mendimi i tij për rrethanat e rastit në aspekt të asaj nëse ekziston trajtim i pabarabartë i femrave dhe meshkujve në pajtim me këtë ligj.

(2) Përfaqësuesi e dorëzon mendimin me shkrim te subjekti i inkuadruar në rastin.

(3) Në mendimin me shkrim nga paragrafi (1) të këtij neni përfaqësuesi mund t'i shënojë parregullsitë që janë përcaktuar në rastin konkret dhe të japë rekomandime se si ato duhet të shmangen dhe mund të kërkojë nga ana kundër kujtesë cilës është ngritur procedura për trajtim të pabarabartë të femrave dhe meshkujve në afat kohor të caktuar të ndërmarrë masa dhe ta lajmërojë për masat e ndërmarrë.

Raporti vjetor

Neni 32

Përfaqësuesi çdo vit, më së voni deri 31 mars për vitin paraprak, përgatit raport për aktivitetet e veta të cilin e dorëzon në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

VII. MBROJTJA JURIDIKE PERSONAVE TË DISKRIMINUAR

Rastet për përcjellje

Neni 33

(1) Përfaqësuesi e dorëzon mendimin me shkrim nga neni 31 të këtij ligji te organi inspektues kompetent, avokati i popullit ose organ tjetër kompetent i cili kryen

mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të ligjit me të cilin rregullohen mundësitë e barabarta në rastet kur subjekti kundër kujtë cilit është ngritur procedura për caktimin e trajtimit të pabarabartë nuk i ka shmangur parregullsitë e përcaktuara në pajtim me mendimin me shkrim të Përfaqësuesit ose në qoftë se Përfaqësuesi nuk është lajmëruar nga subjekti kundër kujtë është ngritur procedura për përcaktimin e trajtimit të pabarabartë në afatin e përcaktuar për ndërmarrjen e masave kur rasti sipas mendimit të Përfaqësuesit i përmban të gjitha karakteristikat e diskriminimit në pajtim me këtë ligj.

(2) Organ inspektues kompetent nga paragrafi (1) të këtij neni konsiderohet organi inspektues kompetent në pajtim me ligjin për kryerjen e mbikëqyrjes mbi zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore, marrëveshjeve kolektive, si dhe akteve të përgjithshme në rastet kur paraqiten veprime të caktuara, të cilat paraqesin diskriminim në pajtim me dispozitat të këtij ligji.

Kompetencat e organit inspektues

Neni 34

(1) Në qoftë se organi inspektues kompetent përcakton se në rastin për të cilin Përfaqësuesi ka dhënë mendim me shkrim nuk zbatohet ky ligj dhe ligj tjetër i cili i përcakton mundësitë e barabarta, merr aktvendim me të cilin urdhërohet veprimi sipas rekomandimeve të Përfaqësuesit në afat të caktuar të cilin e përcakton organi inspektues kompetent, por i cili afat mund të jetë më i gjatë se 30 ditë nga dita e marrjes së aktvendimit.

(2) Aktvendimin nga paragrafi (1) të këtij neni organi inspektues kompetent e dorëzon te subjekti nga cili është paraqitur mendimi i përfaqësuesit në rastin konkret në të cilin është kryer mbikëqyrja inspektuese dhe te Përfaqësuesi në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktvendimit.

Neni 35

(1) Kundër aktvendimit të organit inspektues kompetent, mund të paraqitet ankesë pranë Komisionit kompetent të Qeverisë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(2) Ankesa nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e shtyn përmbarrimin e aktvendimit.

(3) Aktvendimi sipas ankesës merret në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ankesës.

Neni 36

(1) Nëse organi inspektues kompetent konstaton se me cenimin e këtij ligji ose të ligjeve të tjerë të cilët i rregullonin mundësitë e barabarta, është bërë kundërvajtje ose vepër penale, është i obliguar që pa shtyrje të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje, përkatësisht fletëparaqitje për vepër penale.

(2) Organi të cilit i është paraqitur kërkesa ose fletëparaqitja nga paragrafi (1) i këtij neni, është i obliguar që vendimin e vet t'ia dorëzojë organit inspektues kompetent.

Mbrojtja juridike

Neni 37

Në rast të mosrespektimit të ndalesës për diskriminim të përcaktuar me nenin 3 të këtij ligji, personi i cili konsideron se me akt ose veprim individual i është cenuar ndonjë e drejtë në bazë të gjinisë, ka të drejtë të kërkojë mbrojtje të të drejtave të veta në procedurë administrative dhe gjyqësore në mënyrën dhe nën kushtet e përcaktuara me ligj.

Kompensimi i dëmit

Neni 38

Personi për të cilin me vendim të organit kompetent ose të personit tjetër juridik është konstatuar se me akt ose me veprim individual i është cenuar ndonjë e drejtë në bazë të gjinisë, ka të drejtë të kërkojë kompensim të dëmit në përputhje me Ligjin për marrëdhëniet obliguese.

Barra e të provuarit

Neni 39

(1) Kur personi i cili për vete konsideron se është viktimë e diskriminimit, do të paraqesë fakte prej të cilave mund të supozohet se ka pasur diskriminim, atëherë ai i cili ngarkohet se ka bërë diskriminim është i obliguar të provojë se nuk e ka cenuar parimin e trajtimit të barabartë.

(2) Rregulla nga paragrafi (1) i këtij neni nuk zbatohet në procedurat penale.

Neni 40

Shoqatat e qytetarëve, shoqatat e punëdhënësve dhe sindikatat mund t'i përfaqësojnë personat nga neni 39, paragrafi (1) i këtij ligji, me kërkesë të tyre, në procedurën administrative të ngritur për shkak të mbrojtjes së të drejtave të cilat në bazë të gjinisë u janë marrë ose u janë kufizuar.

VIII. MBIKËQYRJA MBI ZBATIMIN E LIGJIT

Neni 41

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale bën kontroll mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe të ligjeve të tjera dhe rregullave që i rregullojnë çështjet me rëndësi për vendosjen e mundësive të barabarta.

IX. DISPOZITA NDËSHKUESE

Neni 42

Subjektet të cilat para fillimit të zbatimit të masave pozitive nga neni 8 i këtij ligji, nuk do t'i paraqesin planet periodike për vendosjen dhe për avancimin e mundësive të barabarta pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për mendim paraprak ose nuk i paraqesin dokumentet dhe informatat e kërkuara pranë Përfaqësuesit, do të dënohen për kundërvajtje me dënim me para në shumë prej 100.000 deri në 200.000 denarë.

Neni 43

Personi përgjegjës në ministrinë dhe në organet e njësive të vetadministrimit lokal të cilat nuk do të përcaktojnë koordinator për mundësi të barabarta në përputhje me obligimet nga neni 13, paragrafi (3) të këtij ligji, do të dënohet për kundërvajtje me dënim me para në shumë prej 10.000 deri në 15.000 denarë.

X. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 44

(1) Ministria e Punës dhe e Politikës Sociale do të përcaktojë Përfaqësues për mundësi të barabarta të femrave dhe të meshkujve në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi.

(2) Organet e administratës shtetërore do ta përcaktojnë Koordinatorin nga neni 13 i këtij ligji në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi.

(3) Njësitë e vetadministrimit lokal do të formojnë Komision për mundësi të barabarta dhe do të përcaktojnë Koordinator për mundësi të barabarta në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi.

(4) Organet e administratës shtetërore, organet tjera të pushtetit shtetëror, organet e njësive të vetadministrimit lokal, personat juridikë të cilëve me ligj u është besuar kryerja e veprimtarive me interes publik, shoqatat e qytetarëve, ndërmarrjet publike, institucionet arsimore, institucionet në fushën e mbrojtjes sociale, institucionet shëndetësore, partitë politike, mjetet e informimit publik dhe institucionet shkencore dhe kulturore të cekura në këtë ligj, dorëzojnë plane për veprim me masa të veçanta pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në afat prej një viti nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi.

Neni 45

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

900.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКИТЕ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на нотарските работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2006 година.

Број 07-2099/1
23 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКИТЕ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за вршење на нотарските работи ("Службен весник на Република Македонија" број 59/96 и 25/98) во членот 9 став (5) зборовите: "најмалку по" се бришат.

Член 2

Во членот 24 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Службеното подрачје на нотарите во градот Скопје е подрачјето на основните судови на градот Скопје."

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 3

Во членот 53 став (1) точка ж) зборовите: "лице во кое тој има доверба" се заменуваат со зборовите: "неговиот заменик или помошник".

Член 4

Во членот 61 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

"(7) Застапник или полномошник на правно лице може кај нотарот да депонира свој потпис. Врз основа на записникот за депонирање на потпис, нотарот кај кој е извршено депонирањето е овластен да изврши заверка на потпис на лицето кое го депонирало својот потпис."

Член 5

Во членот 88 став (1) точка д) по точката се додава нова реченица која гласи:

"Заедничкиот именик може да се води и во електронска форма."

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Нотарската комора води книга за депонирање потписи (КДП) на овластени лица на државни органи, јавни претпријатија, други јавни институции, банки и други органи и организации за кои постои неопходна потреба за непречено извршување на нотарските службени дејствија. Овластените лица го вршат депонирањето на својот потпис пред претседателот на Нотарската комора на Република Македонија.

Нотарската Комора води именик на нотарските помошници и приправници."

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 6

По членот 95 се додаваат нов наслов и нов член 95-а, кои гласат:

"Нотарски помошници

Член 95-а

(1) Нотарски помошник е дипломиран правник кој е постојано вработен во нотарска канцеларија и кој е упишан во Именикот на помошници нотари кој го води Комората.

(2) Во именикот на нотарски помошници може да се запише лице кое ги исполнува условите од членот 10 став 1 на овој закон.

(3) Нотарот потребата од отворање на место нотарски помошник ја пријавува во Министерството и Комората. За поставувањето нотарски помошник одлучува министерот со одобрение, по претходно доставена целокупна документација и мислење од нотарот од која се гледа дека се исполнети условите за нотарски помошник.

(4) Нотарскиот помошник почнува со работа од денот на уписот во Именикот на Комората. Нотарот е должен без одлагање да ја извести Комората и Министерството за престанок и секој прекин на работа на помошникот нотар.

(5) Нотарскиот помошник е должен пред отпочнување со својата работа пред претседателот на Комората да даде свечана изјава, која по содржина е иста како и за нотар. За давањето свечана изјава ќе се состави записник.

(6) Нотарскиот помошник ја води нотарската канцеларија за сметка и на товар на нотарот. Правниот однос меѓу помошникот и нотарот се уредува со меѓусебен договор.

(7) Нотарскиот помошник ги врши за нотарот сите работи кои по закон е овластен да ги врши нотарот, ги потпишува актите, записниците и исправите со напомена дека потпишува како помошник нотар на нотарот кај кого работи, за што користи свој штембил со содржина "помошник нотар". Исто така, ги води книгите и уписниците на нотарот и ги употребува службените штембили и печати кај нотарот кај кого работи, а исправите што тој ги составува и заверува се чуваат во архивот на нотарот.

(8) Сите работи кои ги врши нотарскиот помошник имаат иста правна сила како непосредно да ги извршил самиот нотар. За штета која помошникот нотар ќе ја стори спрема трети лица со повреда на својата службена должност солидарно одговара со нотарот.

(9) Нотарскиот помошник не може да постапува кога за полноважност на нотарскиот акт со овој или друг закон е предвидено учество на двајца нотари, односно двајца сведоци.

(10) Нотарскиот помошник е должен да се воздржува од вршење на службени дејствија во случаите во кои нотарот не смее да ги врши.

(11) Нотарскиот помошник е должен пред да отпочне да ја извршува својата служба да го депонира својот потпис на записник при судот на кое подрачје е службеното седиште на нотарот кај чие работи како помошник. Примерок од записникот се доставува до Министерството и Комората.

(12) Нотарот може во секое време да им пријави на Министерството и Комората дека неговиот нотарски помошник ќе го заменува за одреден временски период во својство на заменик доколку се исполнети условите од членот 94 на овој закон.

(13) Нотарот може во секое време на својот помошник да му одземе или да му ги даде даденото овластувања во поглед на одредени заверки или изготвување на акти, записници и други исправи и нивно потврдување."

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KRYERJEN E PUNËVE NOTERIALE

Neni 1

Në Ligjin për kryerjen e punëve noteriale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 59/96 dhe numër 25/98) në nenin 9 paragrafi (5) fjalët: "së paku nga" fshihen.

Neni 2

Në nenin 24, pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

"(2) Rajon zyrtar i noterëve në Qytetin e Shkupit është rajoni i Gjykatave Themelore të Qytetit të Shkupit. Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

Neni 3

Në nenin 53 paragrafi (1) pika zh) fjalët: "person te i cili ai ka besim" zëvendësohen me fjalët: "zëvendësi ose ndihmësi i tij".

Neni 4

Në nenin 61 pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), si vijon:

"(7) Përfaqësuesi ose i autorizuari i personit juridik te noteri mund të deponojë nënshkrimin e vet. Në bazë të procesverbalit për deponimin e nënshkrimit, noteri te i cili është bërë deponimi është i autorizuar të kryejë verifikimin e nënshkrimit të personit, i cili e ka deponuar nënshkrimin e vet."

Neni 5

Në nenin 88 paragrafi (1) pika d) pas pikes shtohet fjali e re si vijon:

"Emërori i përbashkët mund të mbahet edhe në formë elektronike".

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Dhoma Noteriale mban libër për deponimin e nënshkrimeve (LDN) të personave të autorizuar të organeve shtetërore, ndërmarrjeve publike, institucioneve tjera publike, bankave dhe organeve tjera dhe organizatave për të cilat ekziston nevojë e domosdoshme për kryerjen e pa pengesa të veprimeve zyrtare noteriale. Personat e autorizuar e kryejnë deponimin e nënshkrimit të tyre para kryetarit të Dhomës Noteriale të Republikës së Maqedonisë.

Dhoma Noteriale mban emërues të ndihmës-noterëve dhe praktikantëve."

Paragrafët 2,3 dhe 4 bëhen paragrafë 3,4 dhe 5.

Neni 6

Pas nenit 95 shtohet titulli i ri dhe nen i ri 95-a, si vijon:

"Ndhmës-noterët

Neni 95-a

(1) Ndhmës-noteri është jurist i diplomuar i cili është i punësuar në kohë të pacaktuar në zyrën noteriale dhe i cili është i regjistruar në Emëruesin e ndihmës-noterëve të cilin e mban Dhoma.

(2) Në Emërorin e ndihmës-noterëve mund të regjistrohet personi i cili i plotëson kushtet nga neni 10 paragrafi 1 të këtij Ligji.

(3) Noteri, nevojën për hapjen e vendit të ndihmës-noterit e paraqet në Ministri dhe në Dhomë. Për caktimin e ndihmës-noterit vendos ministri me leje, sipas dokumentacionit të plotë të dorëzuar paraprakisht dhe mendimit të noterit prej nga shihet se janë plotësuar kushtet për ndihmës-noter.

(4) Ndhmës-noteri fillon me punë nga dita e regjistrimit në Emëruesin e Dhomës. Noteri është i obliguar që pa shtyrje ta lajmërojë Dhomën dhe Ministrinë për pushimin dhe secilën ndërprerje të punës së ndihmës-noterit.

(5) Ndhmës-noteri është i obliguar që para fillimit me punën e vet para kryetarit të dhomës të japë deklaratë solemne, e cila për nga përmbajtja është e njëjtë dhe për noterin. Për dhënien e deklaratës solemne do të mbahet procesverbal.

(6) Ndhmës-noteri e udhëheq zyrën noteriale në llogari dhe në barë të noterit. Marrëdhënia juridike ndërmjet ndihmësit dhe noterit rregullohet me marrëveshje të ndërsjellë.

(7) Ndhmës-noteri i kryen për noterin të gjitha punët të cilat me ligj është i autorizuar t'i kryejë noteri, i nënshkruan aktet, procesverbalet dhe dokumentet me vërejtje se nënshkruan si ndihmës-noteri te i cili punon, për çka shfrytëzon vulën katrore me përmbajtjen "ndihmës-noter". Gjithashtu i mban librat dhe fletëregjistrimet e noterit dhe i përdor vulat katrore zyrtare dhe vulën e noterit te i cili punon, ndërsa dokumentet që ai i përbën dhe vërteton, ruhen në arkivin e noterit.

(8) Të gjitha punët të cilat i kryen ndihmës-noteri, kanë fuqi juridike të njëjtë sikurse në mënyrë të drejtpërdrejtë t'i ketë kryer vetë noteri. Për dëmin të cilin ndihmës-noteri do ta bëjë ndaj personave të tretë me cenim të detyrës së vet zyrtare në mënyrë solidare përgjigjet me noterin.

(9) Ndhmësi-noteri nuk mund të veprojë kur për plotfuqishmërinë e aktit noterial me këtë ligj ose me ligj tjetër është paraparë pjesëmarrja e dy noterëve, gjegjësisht dy dëshmitarëve.

(10) Ndhmës-noteri është i obliguar që të përmbahet nga kryerja e veprimeve zyrtare në rastet të cilat noteri nuk guxon t'i kryejë.

(11) Ndhmësi-noteri është i obliguar që para se të fillojë ta kryejë detyrën e vet, ta deponojë nënshkrimin e vet në procesverbal pranë gjykatës në rajonin e së cilës është selia zyrtare e noterit te i cili punon si ndihmës. Kopje e procesverbalit i dorëzohet Ministrisë dhe Dhomës.

(12) Noteri, në cilëndo kohë mund të paraqesë në Ministri dhe në Dhomë se ndihmës-noterin e tij do ta zëvendësojë për një periudhë kohore të caktuar në cilësinë e zëvendësit në qoftë se janë plotësuar kushtet nga neni 94 nga i këtij ligji.

(13) Noteri në cilëndo kohë ndihmësit të vet mund t'ia marrë ose t'ia japë autorizimin e dhënë në pikëpamje të vërtetimeve të caktuara ose përgatitjes së akteve, procesverbaleve dhe dokumenteve tjera dhe vërtetimin e tyre."

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 901.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот на водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ- ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ЦЕПЕНИЧКО ПОЛЕ, ГК-8, ГК-9, ГК-10, ГК-11 И ГК-12"-С.СПАНЧЕВО, ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Цепеничко Поле ГК-8, ГК-9, ГК-10, ГК-11 и ГК-12" - с. Спанчево, општина Чешиново-Облешево, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем "Брегалница", со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница, како површина на земјоделско земјиште од 2000 ха, која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- осум уредени точки (зафатни места) со зафатни градби (ЗГ): (1) зафатно место "ЗГ - 8"; (2) зафатно место "ЗГ - 9"; (3) зафатно место "ЗГ - 10"; (4) зафатно

место "ЗГ - 11"; (5) зафатно место "ЗГ - Водно Поле"; (6) зафатно место "ЗГ - 12"; (7) зафатно место "ЗГ - Лепопелци"; и (7) зафатно место "ЗГ - Сигурносен објект Жиганци", со кои се зафаќа вода за наводнување од Десниот магистрален канал (ДМК) на Хидромелиоративниот систем (ХМС) "Брегалница";

- три времени водозафати (бентови) на реката Злетовска Река: (1) водозафат "Трипартански"; (2) водозафат "Новоселски"; и водозафат "Уларски";

- еден времен зафат на вода (бент) наречен "Зафат Чешински" од реката Брегалница и еден водозафат од гумената преграда "Чифлик";

- мрежа од канали и цевководи: (1) Главен канал ГК - 8, од бетонски каналети со должина од 926м.; (2) Главен канал ГК - 9, бетонски, со должина од 2.362м. и канал од бетонски каналети со должина од 968м.; (3) Главен канал ГК - 10, бетонски, со должина од 4.215м. и канал од бетонски каналети со должина од 5.145м.; (4) Главен канал ГК - 11, бетонски, со должина од 474м., азбест-бетонски цевковод, со должина од 400м., со пречник (профил) на цевките од Ф-600 и канал од бетонски каналети со должина од 228м.; (5) Главен канал ГК - 12, бетонски, со должина од 2.183м. и канал од бетонски каналети со должина од 1.011м.; (6) цевковод "Водно поле", со должина од 40м. и со пречник (профил) на цевките од Ф-600; (7) цевковод "Жиганци-Лепопелци", со должина од 2.600м. и со пречник (профил) на цевките од Ф-450; (8) земјен одводен канал "010 - Бугарски канал", со должина од 8.900м.; и (9) земјени наводителни канали со должина од 8.000м.;

- разводна и делнична мрежа од бетонски каналети, бетонски канали и цевковод на главните канали (ГК - 8, ГК - 9, ГК - 10, ГК - 11 и ГК - 12), со вкупна должина на мрежата од 83.733м. од што мрежа од каналети со должина од 81.244м., бетонски канал со 1.626м. и дел бетонски канал со должина од 1626м. на ГК - 10, ГК - 11 и ГК - 12 и дел цевковод со дијаметар (профил) на цевките од Ф-200, со должина од 863м. на ГК - 10; и

- земјани канали за одводнување и наводнување со вкупна должина од 135.900м.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2204/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

902.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот на водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "РОСОМАНСКО ПОЛЕ 2004" - С. РОСОМАН, ОПШТИНА РОСОМАН

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Росоманско Поле 2004" од с. Росоман, општина Росоман, се пренесува на користење и управување инфраструктурата за наводнување дел од инфраструктурата на разводната

мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем, "Тиквеш", со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како проектирана површина на земјоделско земјиште од 1590 ха, а која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- уредени точки (зафатни места) за зафаќање на вода за наводнување од левиот магистрален канал на ХМС "Тиквеш", со главните водови (ГВ -1 и ГВ -2) и 25 зафатни места на делничните водови (ДВ -2 до ДВ - 26);

- цевководи од типот "АЦ" (азбестоцементни) и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-300, должина 3807 м. Ф - 250, должина 12492 м. Ф-125, должина 6522 м. Ф-150, должина 5792 м. Ф-125, должина 5129 м. и цевководи од типот "ПВЦ" (поливинилски) и со дијаметар (профил) на цевките Ф - 400, должина 1073 м. Ф-355, должина 1309 м. Ф-315, должина 2926 м. Ф - 280, должина 1096 м. Ф - 225, должина 2613 м. и Ф-160, должина 10800 м.;

- придружни објекти теренска канцеларија за техничарите со површина 3х5м и прирачен магацин за алат и опрема со површина од 4х3м.; и

- земјени разводни бразди во должина од 4800 м.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, ќе го изврши комисија, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2205/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

903.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ТРКАЊЕ" - С. ТРКАЊЕ, ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Тркање" - с. Тркање, општина Кочани, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем "Брегалница", со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница, како површина на земјоделско земјиште од 850 ха, која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- три уредени точки (зафатни места) со Зафатна градба - 7 (ЗГ - 7), со која се зафаќа вода за наводнување од Десниот магистрален канал (ДМК) на Хидромелиоративниот систем (ХМС) "Брегалница", Зафатна градба "ЗГ - РК - 17" и Зафатна градба "ЗГ - Банска Река";

- канали и цевководи: (1) бетонски канал на Главниот канал 7 (ГК-7), со должина од 3153 м и канал од бетонски каналети со должина од 946 м.; (2) Канал составен во должина од бетонски елементи како каналети

со должина од 1375 м.; и (3) Цевовод "Банска Река" со должина од 250 м. и профил - дијаметар на цевките од Ф-250; и

- разводна и делнична мрежа од каналети на GK-7 со должина од 36.536 м. каналети на Разводниот канал - 17 со должина од 5300 м. и земјани канали за наводнување и одводнување со должина од 3000 м.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ќе ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2203/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

904.

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "БИСТРЕНЦИ-КОРЕШНИЦА" - С. КОРЕШНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Бистренци-Корешница" - с. Корешница, општина Демир Капија, се пренесува на користење и управување инфраструктурата за каналската мрежа за наводнување со зафаќање на водите од реката Вардар, како независен хидромелиоративен систем, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 1097,4 ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- 17 уредени точки за снабдување (водозафати) со вода од реката Солена со зафатни градби (ZG) по должина на каналот „Бистренци-Корешница“, почнувајќи од зафатната градба ZG-42 до зафатната градба ZG-58, водозафат од реката Вардар за пумпната станица (PS) „Бистренци“ и водозафат од канал „Бистренци-Корешница“ за пумпната станица (PS) „Чука“;

- канали и цевководи: (1) бетонски канал „Бистренци-Корешница“ од км.14+м.627 до крајот на каналот со должина од 5.750м; (2) потисен цевовод со дијаметар (пречник) на цевките од Ф-300 со должина од 800м.; и (3) изливен базен на крајот од потисниот цевовод со димензии 25.00м.х40.00м. и запремина од 1.800м³;

- разводна мрежа: (1) разводни и делнични азбестцементни цевководи со должина од 1875м. и профил на цевките од Ф-250 до Ф-150, со 3 (три) затвораи и со 18 хидранти по должина на каналот и (2) разводна и делична мрежа од бетонски и земјани канали со должина од 10.320м.; и

- водостопански објекти: (1) пумпна станица со една пумпа PS „Вистренци-1“ и пумпна станица со три пумпи PS „Бистренци-2“, со приклучен далековод до

трафостаницата со должина од 300м., трафостаница, напонски трансформатор и опрема во пумпните станици; и (2) пумпна станица PS „Чука“, со приклучен далековод до трафостаницата со должина од 700м., напонски трансформатор и опрема во пумпната станица.

Член 2

Пренесувањето во владение на Водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ќе ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2198/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

905.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ВРАТНИЦА" - С. ВРАТНИЦА, ОПШТИНА ВРАТНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Вратница" - с. Вратница, општина Јегуновце, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата за наводнување на територијата на оваа водна заедница, како површина на земјоделско земјиште од 571 ха, која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, а се состои од една мала вештачка акумулација Вратничко Езеро со капацитет од 410.000 м³, од која се зафаќа вода за наводнување со еден уреден водозафат три уредени водозафати од реката Вратничка река, како и мрежа за наводнување од земјени, земјено - бетонски и бетонски канали, и тоа:

- главен канал (ГК-1), бетониран, должина 4570 м и капацитет од 70 л/с;

- главен канал (ГК-1), бетониран, должина 1050 м и капацитет од 70 л/с;

- главен канал (ГК-2), земјен, должина 2900 м и капацитет од 50 л/с;

- главен канал (ГК-3), бетониран, должина од 3250 м и капацитет од 50 л/с;

- разноводен канал (РК-1), по должина делумно бетониран - 950 м, делумно земјен - 825 м, вкупна должина 1775 м и капацитет од 70 л/с;

- разноводен канал (ГК-1), бетониран, должина 4570 м и капацитет од 70 л/с;

- разноводен канал (РК2-1), земјен, должина 550 м и капацитет од 70 л/с;

- разноводен канал (РК3-1), земјен, должина 200 м и капацитет од 70 л/с;

- разноводен канал (РК4-1), земјен, должина 850 м и капацитет од 70 л/с;

- разноводен канал (РК5-1), земјен, должина 75 м и капацитет од 70 л/с;

- разноводен канал (РК1-3), земјен, должина 1125 м и капацитет од 50 л/с;

- разноводен канал (РК2-3), земјен, должина 350 м и капацитет од 50 л/с;
- разноводен канал (РК2-3), земјен, должина 200 м и капацитет од 50 л/с.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ќе ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2202/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

906.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот на водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА ХИДРОМЕЛИОРАТИВЕН СИСТЕМ "ПЕПЕЛИШКО ПОЛЕ" - С. ПЕПЕЛИШТЕ, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница Хидромелиоративен систем „Пепелишко поле“, од с.Пепелиште, општина Неготино се пренесува на користење и управување инфраструктурата за наводнување, со која се опфатени (1) Пумпна станица (ПС) "Пепелиште", што се наоѓа во атарот на с. Пепелиште и со која се зафаќа вода од река Вардар; (2) Магистрален трапезен канал од км 0+000 до км 14+627 до река Солена, односно до границата со територијата на Водната заедница "Бистреници - Корешница", по должината делумно бетонски и делумно поплочен со бетонски плочи; и (3) разводна мрежа за наводнување на територијата на оваа водна заедница, која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица, како површина на земјоделско земјиште од 650ха.

Член 2

Пренесувањето во владение на Водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2201/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

907.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот на водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ЧЕЛОПЕК - КАМЕЊАНЕ" - С. ЧЕЛОПЕК, ОПШТИНА БРВЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Челопек - Камењане" од с. Челопек, општина Брвеница, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување со 12 уредени точки за снабдување со вода (водозафати) од Магистралниот канал "Радиовце - Бистрица" на ХМС "Полог" и која ја опфаќа мрежата на територијата на оваа водна заедница за наводнување на површина на земјоделско земјиште од 700 ха, а која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- главен канал (ГК - 1), бетонски, должина 3850м и капацитет од 80л/с;
- главен канал (ГК - 2), по должина делумно бетонскиан - 300м, делумно земјен - 350м, вкупна должина 650м и капацитет од 40л/с;
- главен канал (ГК - 3), земјан, должина 250м и капацитет од 60л/с;
- главен канал (ГК - 4), земјан, должина 600м и капацитет од 60л/с;
- главен канал (ГК - 5), земјан, должина 1100м и капацитет од 60л/с;
- разводен канал (РК3 - 1'), земјен, должина 600м и капацитет од 60л/с;
- разводен канал (РК3 - 2'), земјен, должина 300м и капацитет од 60л/с;
- цевковод на собирниот вод СВ - 4, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-200, должина 1090м. и капацитет од 60л/с;
- цевковод на собирниот вод СВ - 5, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-200, должина 1120м. и капацитет од 60л/с;
- цевковод на разводниот вод РВ - 1, дијаметар (профил) на цевките по должина од Ф-450 до Ф-250, должина 2890м. и капацитет од 100л/с;
- цевковод на делничниот и разводниот вод ДВ2/РВ1, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-200, должина 1090м. и капацитет од 60л/с;
- цевковод на делничниот и разводниот вод ДВ3/РВ1, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-200, должина 1000м. и капацитет од 60л/с;
- цевковод на делничниот и разводниот вод ДВ4/РВ1, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-200, должина 1050м. и капацитет од 60л/с;
- цевковод на делничниот и разводниот вод ДВ5/РВ1, дијаметар (профил) на цевките од Ф-300, должина 1100м. и капацитет од 80л/с;
- цевковод на делничниот и разводниот вод ДВ6/РВ1, дијаметар (профил) на цевките од Ф-200, должина 500м. и капацитет од 40л/с;
- цевковод на главниот вод ГВ1, дијаметар (профил) на цевките од Ф-500, должина 300м. и капацитет од 180л/с;
- цевковод на разводниот вод РВ2, дијаметар (профил) на цевките од Ф-350 до Ф-200, должина 1900м. и капацитет од 180л/с;
- цевковод на делничниот и разводниот вод ДВ1/РВ2, дијаметар (профил) на цевките од Ф-200, должина 1000м. и капацитет од 60л/с;
- цевковод на делничниот и разводниот вод ДВ2/РВ2, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-200, должина 1200м. и капацитет од 60л/с; и

- цевковод на делничниот и разводниот вод ДВЗ/РВЗ, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-200, должина 1400м. и капацитет од 60л/с.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ќе ја формира Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2199/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

908.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на градежно неизградено земјиште со вкупна површина од 6.425 м² заради оформување на градежна парцела за изградба на станбено деловен објект согласно Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/06) и Договорот за деловно техничка соработка бр.01-5770/1 од 22.11.2004 година, и тоа:

- површина од 686 м² што претставува новоформирана 1768/4 како дел од КП 1768/1, КО Кисела вода 2, евидентиран во Имотен лист бр. 41160,
- површина од 5.462 м² што претставува новоформирана КП 1768/6 како дел од КП 1768/2, КО Кисела Вода 2, евидентирани во Имотен лист бр. 41163,
- површина од 277 м² што претставува новоформирана КП 1768/12 како дел од КП 1768/3, КО Кисела Вода 2, евидентирани во Имотен лист бр. 41163.

Член 2

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на градежната парцела од член 1 на оваа одлука, да ја реализира Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/06), за становите кои се наменети за потребите на Министерството за одбрана, во вредност не помала од 10% од вкупната нето станбена и деловна површина изградена на катастарските парцели наведени во член 1 на оваа одлука.

Член 3

Приемот и предавањето на земјиштето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши со Записник меѓу Министерството за одбрана и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука претставува основ, да се изврши запишување на промената на правото на земјиштето од член 1 на оваа одлука во јавните книги во кои се запишуваат правата на недвижностите.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2390/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

909.

Врз основа на член 52 став 2 алинеи 3 и 6 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука, недвижната ствар - Објект број 8 во Касарната „Гоце Делчев“ Скопје, кој се состои од: деловни простории, приземје во површина од 2.891,64 м² и кат во површина од 1.215,64 м², лоцирани на КП бр. 1768/1 за КО Кисела Вода II, Скопје, сопственост на Република Македонија, на кој право на користење има Министерството за одбрана, се дава во закуп на Здружението на граѓани за промоција и едукација на визуелни уметности, мултимедија и анимација „ДИГИТАЛ МЕДИЈА“ Скопје.

Член 2

Недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се дава во закуп за временски период од 15 години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со можност за негово продолжување.

За време на користењето на недвижната ствар, закупецот се обврзува да плаќа закупнина во висина од 2,25 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната Банка на Република Македонија, по метар квадратен за површина на приземните простории, односно 2,28 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната Банка на Република Македонија, по метар квадратен за површина на просториите на катот.

Член 3

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава во закуп со услов за реализација на проектот „Дигитал Медиа Парк“ и за вработување на 9 (девет) работници од Министерството за одбрана.

Член 4

Склучувањето на договорот за давање на недвижната ствар во закуп од член 1 на оваа одлука, со закупнината во висина определена во член 2 став 2 од оваа одлука, ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Здружението на граѓани за промоција и едукација на визуелни уметности, мултимедија и анимација „ДИГИТАЛ МЕДИЈА“ Скопје.

Преземањето на вработените од член 3 од оваа одлука ќе се изврши со денот на склучувањето на договорот од став 1 на овој член.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2392/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

910.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на градежно неизградено земјиште со вкупна површина од 5.273 м² заради оформување на градежна парцела за изградба на станбено деловен објект согласно Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/06) и Договорот за деловно техничка соработка бр. 01-5770/1 од 22.11.2004 година, и тоа:

- површина од 3.145 м² што претставува новоформирана 1768/9 како дел од КП 1768/1, КО Кисела вода 2, евидентиран во Имотен лист бр.41160,
- површина од 2.045 м² што претставува новоформирана КП 1768/10 како дел од КП 1768/2, КО Кисела Вода 2, евидентирани во Имотен лист бр.41163,
- површина од 83 м² што претставува новоформирана КП 1768/12 како дел од КП 1768/3, КО Кисела Вода 2, евидентирани во Имотен лист бр.41163.

Член 2

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на градежната парцела од член 1 на оваа одлука, да ја реализира Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.56/06), за становите кои се наменети за потребите на Министерството за одбрана, во вредност не помала од 10% од вкупната нето станбена и деловна површина изградена на катастарските парцели наведени во член 1 на оваа одлука.

Член 3

Приемот и предавањето на земјиштето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши со Записник меѓу Министерството за одбрана и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука претставува основ, да се изврши запишување на промената на правото на земјиштето од член 1 на оваа одлука во јавните книги во кои се запишуваат правата на недвижностите.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2391/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

911.

Врз основа на член 52 став 2 алинеја 2, 3 и 5 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи, („Службени весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Дел од недвижната ствар – магацинската група "Визбегово" - Скопје во вкупна површина од 6.150м² што се состои од: магацин дсх бр. 5, со површина од 397м², магацин дсх бр. 6, со површина од 397м², магацин дсх бр. 7, со површина од 397м², магацин дсх бр. 8, со површина од 397м², магацин дсх бр. 9, со површина од 397м², магацин дсх бр. 10, со површина од 397м², магацин дсх бр. 11, со површина од 397 м², магацин бр. 13, со површина од 245м², магацин бр. 14, со површина од 245м², магацин дсх бр. 15, со површина од 397м², магацин дсх бр. 16, со површина од 397 м², магацин дсх бр. 20, со површина од 397м², магацин дсх бр. 21, со површина од 397м², магацин дсх бр. 22, со површина од 397м², магацин дсх бр. 23, со површина од 397м², магацин дсх бр. 24, со површина од 397 м², стражар со површина од 81м²; други помошни објекти со вкупна површина од 21м² и земјиште што е во функција на објектите, во вкупна површина од 33.000,00м², евидентирани на КП бр. 114/1 за КО Визбегово, сопственост на Република Македонија, а на која што право на користење има Министерството за одбрана, се дава во закуп, со услов за намена за користење за реализација на проектот за развој културни и образовни проекти и стратегии за унапредување на забавната индустрија.

Член 2

Недвижниот имот од член 1 на оваа одлука, се дава во закуп на Друштвото за продукција и услуги "Колаборатив Медиа Груп" ДОО Скопје за време од 15 години, со месечна закупнина од 2000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија.

Член 3

Недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се дава со услов за реализација на Проектот за развој културни и образовни проекти и стратегии за унапредување на забавната индустрија и за вработување на 10 (десет) работници кои Друштвото за продукција и услуги "Колаборатив Медиа Груп" ДОО Скопје, ќе ги преземе од Министерството за одбрана.

Член 4

Начинот и условите на користењето на недвижната ствар од член 1, како и преземањето на лицата од член 3 на оваа одлука ќе се утврдат со договор склучен меѓу Министерството за одбрана и Друштвото за продукција и услуги "Колаборатив Медиа Груп" ДОО Скопје.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2400/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

912.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), а во врска со Законот за јавните претпријатија, Законот за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија и Законот за градење, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Поради дотрајаност и оштетеност, објектите во “Царина”, наведени во прегледот што е составен дел на оваа одлука, сопственост на Република Македонија-корисник ЈП Македонски железници, се одземаат без надомест од ЈП Македонски железници.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се пренесуваат на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 3

Поради дотрајаност и оштетеност на објектите од Прегледот што е составен дел на оваа одлука, да се изврши нивно отстранување.

Покренување на постапката за уривање пред надлежните органи и организирање на работите на уривање на објектите ќе ги врши Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 4

Приемот и предавањето на недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе се изврши со записник меѓу ЈП Македонски железници и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-2068/1
9 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

ПРЕГЛЕД НА ОБЈЕКТИ ВО ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС ЦАРИНА

1. Зграда за информации (управа):

КП 19	
11.482,00 м2	под земјиште
184,00 м2	под објект
145,00 м2	вкупна корисна површина
35.219,50 ден	вкупна вредност

2. Ресторант:

КП 25	
2.871,00 м2	под земјиште
1.005,00 м2	под објект
1.185,00 м2	вкупна корисна површина
4.528.961,00 ден	вкупна вредност

3. Амбуланта со помошен објект:

КП 36	
32.374,00 м2	под земјиште
538,00 м2	под објект
430,00 м2	вкупна корисна површина
3.255.749,00 ден	вкупна вредност

4. Вила „Македонија“:

КП 22	
3.871,00 м2	под земјиште
546,00 м2	под објект
764,00 м2	вкупна корисна површина
2.644.816,00 ден	вкупна вредност

5. Вила „Преспа“:

КП 23	
3.858,00 м2	под земјиште
506,00 м2	под објект
708,00 м2	вкупна корисна површина
2.121.181,00 ден	вкупна вредност

6. Вила „Славија“:

КП 26	
1.724,00 м2	под земјиште
548,00 м2	под објект
767,00 м2	вкупна корисна површина
2.172.229,00 ден	вкупна вредност

7. Вила „Постојна“:

КП 27	
1.016,00 м2	под земјиште
507,00 м2	под објект
708,00 м2	вкупна корисна површина
2.011.840,50 ден	вкупна вредност

8. Вила „Пелагонија“:

КП 35	
1.660,00 м2	под земјиште
549,00 м2	под објект
708,00 м2	вкупна корисна површина
2.018.495,00 ден	вкупна вредност

9. Бифе:

КП 158	
17.651,00	под земјиште
19,00 м ²	под објект
19,00 м ²	вкупна корисна површина
133.000,00 ден	вкупна вредност

10. Пумпна станица:

КП 36/1	
32.912,00 м ²	под земјиште
538,00 м ²	под објект
430,00 м ²	вкупна корисна површина
2.152.000,00 ден	вкупна вредност

913.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), член 4, став 1 и член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), а во врска со Законот за градење и Законот за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашните корисници им престанува користењето на недвижните ствари во рекреативниот центар Отешево, сопственост на Република Македонија, кои се наведени во прегледот што е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се пренесуваат на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 3

Поради дотрајаност и оштетеност на објектите од прегледот што е составен дел на оваа одлука, да се изврши нивно отстранување.

Покренување на постапката за уривање пред надлежните органи и организирање на работите на уривање на објектите ќе ги врши Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 4

Приемот и предавањето на недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе се изврши со записник меѓу досегашните корисници и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2069/1
9 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

ПРЕГЛЕД НА ОБЈЕКТИ ВО ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС ОТЕШЕВО

1. Вила „Галичица“:

КП 130
1.149,00 м² под земјиште;
494,00 м² под објект;
776,48 м² вкупна корисна површина;
9.254.749,00 ден. вкупна вредност.

2. Вила „Балкан“:

КП 127
2.737,00 м² под земјиште;
610,00 м² под објект;
871,16 м² вкупна корисна површина;
15.212.088,00 ден. вкупна вредност.

3. Вила „Пелистер“:

КП 125
1.229,00 м² под земјиште;
514,00 м² под објект;
905,28 м² вкупна корисна површина;
16.121.112,00 ден. вкупна вредност.

4. Вила „Загреб“:

КП 126
6.098,00 м² под земјиште;
615,00 м² под објект;
880,50 м² вкупна корисна површина;
14.800.350,00 ден. вкупна вредност.

5. Вила „Персонална“:

КП 123
3.006,00 м² под земјиште;
381,00 м² под објект;
488,94 м² вкупна корисна површина;
6.901.013,00 ден. вкупна вредност.

6. Ресторан „Плажа“:

КП 120
2.118,00 м² под земјиште;
2.351,00 м² под објект;
1.324,00 м² вкупна корисна површина;
36.629.093,00 ден. вкупна вредност.

914.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЦАТА ПРИВРЕМЕНО СМЕСТЕНИ ВО ТУРИСТИЧКОТО ОДМАРАЛИШТЕ ЦАРИНА

Член 1

Заради создавање услови за решавање на станбеното прашање на лицата привремено сместени во туристичкото одмаралиште Царина, да се изгради станбена населба со максимум 50 станбени единици на земјиштето од КП бр. 8 и КП бр. 9 КО Стење, со површина од 15.000 м², сопственост на Република Македонија.

Средствата за реализација на изградбата на станбената населба од член 1 на оваа одлука се обезбедуваат од вишокот на средства од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2006 година.

Член 2

Становите од член 1 на оваа одлука се наменети за лицата, станбено необезбедени, кои како бегалци од НР Албанија, привремено се сместени и ги користат објектите во туристичкото одмаралиште Царина.

Член 3

Лицата од член 2 на оваа одлука можат станот да го користат под закуп или да го купат под следните услови:

1. за користење под закуп:
 - времетраењето на закупот е до две години под услови на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија,
 - по истекот на 2 години закупецот е должен да го врати станот на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, заради негова продажба по пат на јавен оглас под условите за продажба на станови со кои стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија,
 - закупнината се определува согласно актите на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија;
2. купување на одложено плаќање согласно условите на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, по следните бенефицирани услови:
 - учество во висина од 15% од цената на станот,
 - отплата на остатокот од цената на 180 рати,
 - годишна камата од 5%.

Член 4

Оваа одлука ќе ја реализира Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2069/2
9 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

915.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН
КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ, СО СЕДИШТЕ
ВО АЛЕКСАНДРИЈА**

1. Владата на Република Македонија за почесен генерален конзул на Република Македонија во Арапска Република Египет, со седиште во Александрија го именува Абдел Сатар Ешра, египетски стопанственик, висок функционер и досегашен претседател на Федерацијата на стопанските комори на Египет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 60/1
19 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

916.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички и студентски стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.05.2006 година, донесе

ПРОГРАМА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА
ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2006 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.12/06) во делот 1 во табелата, под реден број 4 бројот "6.500.000" се заменува со бројот "9.200.000".

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.19-2041/1
3 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

917.

Врз основа на член 7 од Законот за ученички стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.52/05), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.05.2006 година, донесе

ПРОГРАМА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА
ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2006 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.12/06) во делот 1 во табелата, под реден број 3 бројот "3.500.000" се заменува со бројот "4.030.000".

Во делот 1 во табелата, под реден број 5 бројот "5.000.000" се заменува со бројот "1.770.000".

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2042/1
3 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
918.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 10 мај 2006 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за утврдување месечен пашал за членовите на Советот на општина Струга бр.07-4008/10 донесена од Советот на општината на седницата одржана на 27 декември 2005 година ("Службен гласник на општина Струга" бр.37/2006).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Рамиз Мерко, градоначалник на општина Струга со Решение У.бр.33/2006 од 15 март 2006 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со Законот за локалната самоуправа.

5. Судот на седницата утврди дека со членот 1 од оспорената одлука се утврдува месечен пашал за членовите на Советот на општина Струга, и тоа: за членовите на Советот 10.000,00 денари месечно, а за претседателот на Советот 13.000,00 денари месечно.

Во член 2 од Одлуката е предвидено средствата за месечните пашали да се обезбедат и исплатуваат од Буџетот на општина Струга.

Согласно член 3 од Одлуката со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување висината на надоместокот на членовите на Советот, комисиите, одборите и другите работни тела кои извршуваат работи за Советот на општината бр.07-1543/13 од 26.12.2002 година, а во членот 4 од одлуката е предвидено дека оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Струга".

6. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 9 од Уставот, владеењето на правото и локалната самоуправа се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според Амандманот XVII точка 1 од Уставот со кој се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Република Македонија, во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финанси-

рање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.

Согласно член 31 од Законот за локалната самоуправа органи на општината се советот и градоначалникот.

Според член 32 од Законот, советот е претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината.

Во членот 45 од Законот е утврдено дека членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и дневните трошоци, во рамките утврдени со закон.

Во членот 50 од Законот се утврдени надлежностите на градоначалникот меѓу кои и дека градоначалникот ја контролира законитоста на прописите на советот.

Согласно членот 51 став 1 од Законот, ако градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со Уставот и законите, е должен во рок од седум дена од денот на доставувањето со решение да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за запирањето.

Според ставот 2 од овој член, советот е должен, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението од ставот 1 на овој член, да го разгледа решението и да одлучи по него.

Според ставот 3 од овој член, ако советот го потврди прописот, градоначалникот е должен да го објави и истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на спорениот пропис пред Уставниот суд на Република Македонија.

Во ставот 4 од овој член од Законот е утврдено дека за иницијативата од ставот 3 на овој член градоначалникот е должен да го информира министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа.

Со членот 100 од овој закон е предвидено дека до донесувањето на законот од членот 45 на овој закон, членовите на советот ќе примаат надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, а надоместоците за патните и дневните трошоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Со оспорената одлука на Советот на општината се утврдува месечен паушал за членовите на Советот по 10.000,00 денари, а за претседателот на Советот 13.000,00 денари.

Тргувајќи од содржината на цитираните законски одредби произлегува дека законодавецот определил право на членовите на советот да примаат надоместок за присуство на седница и овој надоместок го ограничува до 30% од просечната нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци и го задржува правото на советниците на надомест на патни и дневни трошоци кои, до донесувањето на посебен закон ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Според тоа, Законот за локалната самоуправа не предвидува право на советниците на месечен паушал за присуство на седници во фиксен износ, како што тоа е определено со оспорената одлука.

Оттука, анализирајќи ја содржината на оспорената одлука Судот утврди дека членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници, а не на месечен паушален надоместок, поради што оспорената одлука не е во согласност со наведените одредби од Уставот и Законот за локалната самоуправа.

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумовски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.33/2006
10 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

919.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/1992) на седницата одржана на 10 мај 2006 година донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 236 став 3 во делот "и акт на министерот надлежен за работите од областа на трудот" од Законот за работните односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2005).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Сојузот на Синдикатите на Македонија од Скопје со Решение У. бр. 187/2005 од 15 март 2006 година поведе постапка за оценување на уставноста на член 236 став 3 во делот "и акт на министерот надлежен за работите од областа на трудот" од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорената одредба од член 236 став 3 од Законот за работните односи, штрајкот не смее да започне пред завршување на постапката за помирување, согласно со овој закон и акт на министерот надлежен за работите од областа на трудот. Оваа оспорена одредба е содржана во Глава XX од Законот за работните односи под наслов "Штрајк".

5. Според член 8 став 1 алинеја 3, 4 и 11 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото, поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 32 став 5 од Уставот остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Според член 38 од Уставот се гарантира правото на штрајк. Со закон може да се ограничат условите за остварување на правото на штрајк во вооружените сили, полицијата и органите на управата.

Според член 8 од Меѓународниот пакт за економските, социјалните и културните права, меѓу другото, е предвидена обврска за државите членки да го обезбедат правото на штрајк, што се остварува според законите на секоја земја.

Според член 6 од Европската социјална повелба, со цел да обезбедат вистинска примена на правото на колективно преговарање, Страните-договорнички се обврзуваат, меѓу другото, да ги поттикнуваат воведувањето и примената на соодветни механизми за доброволно миреење и арбитража при решавањето на работните спорови, и им го признаваат правото на работниците и работодавачите на заеднички акции во случај на судири на интересите, вклучувајќи го и правото на штрајк, со резерва на обврските што би можеле да произлезат од важечките колективни договори.

Во "Службен весник на РМ" бр. 65 од 26 мај 2006 година е направена техничка грешка - повторена е страница 24 од Огласниот дел. Поради тоа, текстот на Одлуката на Уставниот суд на РМ, У. бр. 187/2005 од 10 мај 2006 година, под наш број 898., која почнува на стр. 7 од број 65/2006, се објавува повторно во овој број ("Сл. весник на РМ" бр. 66 од 29 мај 2006 година).

Разгледувајќи ја оспорената одредба од Законот, Судот оцени дека во основа станува збор за одредба со која се воведува обврска за претходно исцрпување на постапката за помирување пред да се пристапи кон штрајк како средство за заштита на економските и социјалните права на работниците.

Мирното решавање на индивидуалните и колективните работни спорови е регулирано со одредбите од член 182 и 183 од Законот за работните односи.

Според член 182 од овој закон, во случај на индивидуален или колективен работен спор, работодавачот и работникот можат да се договорат решавањето на спорот да го доверат на посебен мировен совет составен од три члена, од кои по еден определуваат работодавачот и работникот и еден кој заеднички ќе го определат.

Мирното решавање на колективни работни спорови по пат на арбитража е уредено со член 183 од Законот. Според став 1 на овој член, со колективен договор може да се определи арбитража за решавање на колективни работни спорови. Со колективниот договор се одредува составот, постапката и други прашања значајни за работата на арбитражата (став 2).

Покрај овие два члена, одредба за мирно решавање на колективни работни спорови е содржана во член 235 од Законот, согласно која ако настане спор во постапката на склучување, изменување и дополнување на колективен договор, спорот се решава по мирен пат (став 1). Страните на спорот можат решавањето на колективниот работен спор спогодбено да го доверат на арбитража.

Од наведените законски одредби кои се однесуваат на мирното решавање на работните спорови, произлегува дека интенција на законодавецот била регулирањето на овој институт да не биде предмет на императивни законски норми, односно постапката за мирно решавање на спорови да се препушти на уредување со колективни договори, во зависност од волјата, односно спогодбата на работниците и работодавачите.

Од формулацијата на оспорената одредба на член 236 став 3 од Законот, не произлегува јасно што е предмет на уредување на актот на министерот надлежен за работите од областа на трудот, односно дали со овој актот на министерот ќе се уредат прашања поврзани со штрајкот или пак актот на министерот се однесува на постапката за помирување со цел доуредување на одделни дополнителни прашања од процедурален карактер, специфични за трудовите спорови, како дел од регулативата поврзана со законската рамка на медијацијата.

Според оцената на Судот, овие два институти, именото штрајкот и медијацијата во трудовите спорови се тесно поврзани, од причина што мирното решавање на работните спорови во определени случаи може да има превентивен карактер во смисла на спречување на штрајкот, односно во случај на отпочнат штрајк да претставува средство за разрешување на настанатиот спор по вонсудски пат. Оттука, според Судот, за оценка на уставноста на оспорената одредба од решавачко значење е фактот што и двата институти се однесуваат на прашања поврзани со работните односи, кои пак согласно член 32 став 5 од Уставот се уредуваат со закон и со колективни договори, односно не можат да бидат предмет на уредување со подзаконски акт на министерот надлежен за работите од областа на трудот. Според тоа, министерот нема уставна основа за донесување на таков акт.

Покрај тоа, Судот оцени дека поради нејасност и непрецизност на оспорената одредба, во која не е утврдено што ќе претставува предмет на регулирање на актот на министерот надлежен за работите од областа на трудот, таа не може да претставува валидна законска основа за овластување на министерот да донесе таков подзаконски акт.

Врз основа на наведеното, Судот утврди дека оспорената одредба на член 236 став 3 во делот: “и акт на министерот надлежен за работите од областа на трудот” од Законот за работните односи не е во согласност со одредбите од членовите 8 став 1 алинеја 3 и 4, 32 став 5 и 38 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумовски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 187/2005
10 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

920.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ” бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 29,826
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 29,912
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 29,998
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 29,971
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 30,404

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 17,968
- М-2	до 17,945

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 69,00
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 65,50
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 66,00

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 54,50

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 44,00

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 21,851
- М-2	до 21,824

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	68,50	68,00	67,50
БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	65,00	64,50	64,00
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	65,50	65,00	64,50
Д - ДИЗЕЛ	54,00	53,50	53,00
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	43,50	43,00	42,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	0,150
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	0,080
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	0,080

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	0,030

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	24,799
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,816
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	22,154

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,144

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 30.05.2006 година.

Бр. 02-773/1
29 мај 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

921.

Државната изборна комисија, врз основа на член 31 став 2 точка 10 и став 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006), на седницата одржана на 22 мај 2006 година го пропиша следниот образец за спроведување на Изборите за пратеници во Собранието на Република Македонија 2006 година:

Образец број 8
Член 60 став 2 и 3
од Изборниот законик

Врз основа на член 60 став 2 и 3 од Изборниот законик, на ден _____
2006 година ја даваме следнава

ИЗЈАВА


**за настапување како коалиција на изборите за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____**

**НИЕ ДОЛУПОТПИШАНИТЕ ОВЛАСТЕНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ПОЛИТИЧКИТЕ
ПАРТИИ ИЗЈАВУВАМЕ:**

дека на изборите за пратеници во Собранието на Република Македонија, што ќе
се одржат на 5 јули 2006 година во Изборната единица број _____, ќе
настапиме како коалиција под следното име:

_____ (името на коалицијата)

Коалицијата _____ има свое лого кое гласи
(името на коалицијата)



(логото на коалицијата)

Овластени претставници на политичките партии:

1. _____ М.П. _____
(политичка партија) (име и презиме и своерачен потпис)

2. _____ М.П. _____
(политичка партија) (име и презиме и своерачен потпис)

3. ...

Образец број 8
Член 60 став 2 и 3
од Изборниот законик

Ekzemplari nr.8
Neni 60 parag. 2 dhe 3
nga Kodi zgjedhor

Врз основа на член 60 став 2 и 3 од Изборниот законик, на ден _____
2006 година ја даваме следнава

Нë përputhje me nenin 60 parag. 2 dhe 3 nga Kodi zgjedhor, më datë _____ të vitit 2006 e
japim këtë

ИЗЈАВА

**за настапување како коалиција на изборите за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____**

DEKLARATË

**Për hyrje në koalicion në zgjedhjet për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë në njesinë zgjedhore numër _____**

НИЕ ДОЛУПОТПИШАНИТЕ ОВЛАСТЕНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ИЗЈАВУВАМЕ:

дека на изборите за пратеници во Собранието на Република Македонија, што ќе
се одржат на 5 јули 2006 година во Изборната единица број _____, ќе
настапиме како коалиција под следното име:


_____ (името на коалицијата)

Коалицијата _____ има свое лого кое гласи
(името на коалицијата)

DEKLAROJME se në zgjedhjet për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
që do të mbahen më datë 5 Korrik të vitit 2006 në Njesinë zgjedhore numër
_____ këto parti politike do të hyjnë si koalicion me emrin si vijon

_____ (emri i koalicionit)

Koalicioni _____ ka llogon e vet e cila duket keshtu:
(emri i koalicionit)



(логото на коалицијата) (llogo e koalicionit)

Овластени претставници на политичките партии:

Përfaqësuesit e partive politike:

1. _____ М.П. V.V. _____
(политичка партија) (име и презиме и своерачен потпис)
(partia politike) (emri dhe mbiemri dhe nënshkrimi i tijë)
2. _____ М.П. V.V. _____
(политичка партија) (име и презиме и своерачен потпис)
(partia politike) (emri dhe mbiemri dhe nënshkrimi i tijë)
3. ...

Образец број 8
Член 60 став 2 и 3
од Изборниот законик
Form No. 8
Seçim Kanunu
Madde 60 fıkra 2 ve 3

Врз основа на член 60 став 2 и 3 од Изборниот законик, на ден _____
2006 година ја даваме следнава

ИЗЈАВА

за настапување како коалиција на изборите за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____

Seçim Kanunu Madde 60, fıkra 2 ve 3 uyarınca _____ 2006 tarihinde
_____ No.lu seçim biriminde Makedonya Cumhuriyeti Meclisine
milletvekili seçimi için düzenlenecek seçimlere koalisyon olarak katılıma ait
verilen

BEYANNAME

НИЕ ДОЛУПОТПИШАНИТЕ ОВЛАСТЕНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ПОЛИТИЧКИТЕ
ПАРТИИ ИЗЈАВУВАМЕ:

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ OLARAK BİZ AŞAĞIDAKİ İMZA SAHİPLERİ ŞU
BEYANNAMEYİ VERDİK:


дека на изборите за пратеници во Собранието на Република Македонија, што ќе
се одржат на 5 јули 2006 година во Изборната единица број _____, ќе
настапиме како коалиција под следното име:

_____ No.lu seçim biriminde 5 Temmuz 2006 tarihinde düzenlenecek
Makedonya Cumhuriyeti Meclisine milletvekili seçimlerinde koalisyon olarak aşağıda
yazılı ad altında katılacağız:

_____ (името на коалицијата) (koalisyonun adı)

Коалицијата _____ има свое лого кое гласи
(името на коалицијата)

_____ Koalisyonun logosu şöyle olacak
(koalisyonun adı)



(логото на коалицијата)

(koalisyonun logosu)

Овластени претставници на политичките партии:
Siyasi parti yetkili temsilcileri

1. _____ М.П. М.У. _____
(политичка партија) (име и презиме и своерачен потпис)
(siyasi parti) (adı, soyadı ve imzası)
2. _____ М.П. М.У. _____
(политичка партија) (име и презиме и своерачен потпис)
(siyasi parti) (adı, soyadı ve imzası)
3. ...

Образец број 8
Члан 60 став 2 и 3
Изборног закона

На основу члана 60 става 2 и 3 Изборног закона, на дан _____ 2006
године дајемо следећу

ИЗЈАВУ


о наступање као коалиције на изборима за избор посланика у Скупштини
Републике Македоније у изборној јединици број _____

МИ ДОЛЕ ПОТПИСАНИ ОВЛАШЋЕНИ ПРЕТСТАВНИЦИ ПОЛИТИЧКИХ
ПАРТИЈА ИЗЈАВЉУЈЕМО:

да на изборима за посланике Скупштине Републике Македоније, који ће се
одржати 5 јула 2006 године у Изборној јединици број _____, наступићемо
као коалиција под следећим именом: _____

(име коалиције)

Коалиција _____ има свое лого које гласи
(име коалиције)



(лого коалиције)

Овлашћени претставници политичких партија:

1. _____ м.п _____
(политичка партија) (име и презиме и својеручан потпис)
2. _____ м.п _____
(политичка партија) (име и презиме и својеручан потпис)
3. ...

Образец број 8
Член 60 став 2 и 3
од Изборниот законик

Мujtino numero 8
Dženo 60 dikjibe 2 thaj 3
taro Kanuni bašo alosaripa

Врз основа на член 60 став 2 и 3 од Изборниот законик, на ден _____
2006 година ја даваме следнава

Upri ki funda taro dženo 60 dikjibe 2 thaj 3 taro Kanuni bašo alosaripa, ko
dive _____ 2006 berš, daja akava

ИЗЈАВА

**за настапување како коалиција на изборите за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија во изборната единица број _____**

DENDO LAFI

Bašo ikljovibe ko alosaripa sar koalicija bašo alosaripe e deputatengoro ki Khedin
e Republika Makedonijakiri ko alosaripaskoro than numero

Претставниците на политичките партии:

1. _____
(политичка партија)
2. _____
(политичка партија)
3. _____
(политичка партија)
4. ...

ИЗЈАВУВАМЕ дека на изборите за пратеници во Собранието на Република
Македонија кои ќе се одржат на 5 јули 2006 година во Изборната единица број
_____ овие политички партии ќе настапат како коалиција под следното
име:

_____ (името на коалицијата)

Коалицијата _____ има свое лого кое изгледа


(името на коалицијата)

AMEN SO DINGJAM AMARI SIGNATURA O OVLASTIME CIRIBAŠIJE E POLITIKANE PARTIJENGERE VAKERAJA :

kaj kda ka oven o alosaripa bašo deputatja ki Khedin e Republika Makedonijakiri , kola ka oven ko 5 juli 2006 berš ko Alosaripaskoro than numero _____ ka ikljoven e koalicijaja telo akava anav :

(o anav e koalicijakoro)

E koalicija isi _____ plo logo kova soj agjahar
(o anav e koalicijakoro)



(логото на коалицијата)

(o logo e koalicijakoro)

Ovlastime ciribašije taro politikane partije :

1. _____ T. M. _____
(politikani partija) (anav thaj kumnav thaj signatura)

2. _____ T.M. _____
(politikani partija) (anav thaj kumnav thaj signatura)

3...



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006066